



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 21 јуни 1995
Скопје
Број 31 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 300
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

779.

Врз основа на член 68 став 1 алинеја 15 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За судии на Врховниот суд на Република Македонија, се избираат:

Лилјана Ингелизова-Ристова, судија на Окружниот суд во Скопје,
Јован Калајлиоски, судија на Стопанскиот суд на Македонија,
Виолета Јосифова, претседател на Окружниот стопански суд во Штип и
Фатон Пачуку, судија на Општинскиот суд во Дебар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2264/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

780.

Врз основа на член 62 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85 и 12/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА СОЦИОЛОШКИ И ПОЛИТИЧКО-ПРАВНИ ИСТРАЖУВАЊА СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА- БОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања во Скопје со која за индивидуален работоводен орган на Институтот е именуван
проф. д-р Јорде Јакимовски, научен советник и ВД директор на Институтот.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2261/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

781.

Врз основа на член 62 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на СРМ“ број 16/85 и 12/90), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОВЕТОТ НА РО ЗЕМЈОДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РА- БОТОВОДЕН ОРГАН НА ИНСТИТУТОТ

1. Собранието на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на РО Земјоделски институт – Скопје со која за индивидуален работоводен орган на Институтот е именуван

д-р Дијаманди Корнети, научен советник во Институтот.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2260/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

782.

Врз основа на член 10 од Законот за новинско-издавачката работна организација Службен весник на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 43/80) Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВ- НИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО ИЗДАВАЧКИОТ СОВЕТ НА НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУ- БЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешуваат досегашните претставници на Републиката во Издавачкиот совет на НИРО Службен весник на Република Македонија, поради истек на времето за кое се именувани:

Зоран Пејчев,
Методија Рикаловски и
Рокса Георгиевска.

2. За претставници на Републиката во Издавачкиот совет на НИРО Службен весник на Република Македонија, се именуваат:

Владимир Станковски, пратеник во Собранието на Република Македонија,
Љубомир Чадиловски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Марика Стојчева, нач. на Одд. за подготовка на седници на Владата на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2259/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

783.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА, АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабоводен орган на Музеј на Македонија, Архолошки, Етнолошки и Историски – Скопје, се избираат:

д-р Кире Дојчиновски, директор на Архивот на Македонија и

Данило Коцевски, писател.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2247/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

784.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90 и 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ШТИП

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Републиката во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во Штип, поради истек на времето за кое се именувани:

д-р Марин Александров,

Санде Давчев и

Гоце Шапковски.

2. За претставници на Републиката во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во Штип се именуваат:

Санде Давчев, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Здравко Стојковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Никола Стефков, директор на Мермерниот комбинат во Прилеп.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2257/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

785.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 12/89, 29/89, 12/90 и 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО-ОХРИД

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Републиката во Советот на Факултетот за туризам и угостителство-Охрид, поради истек на времето за кое се именувани:

Борис Андреев,

Поликсена Тунтева и

Александар Гештаковски.

2. За претставници на Републиката во Советот на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид, се именуваат:

Димитрија Вревезоски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Александар Гештаковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Марјан Котлар, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2256/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

786.

Врз основа на член 243 и 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБРАНИЕТО И ВО СОВЕТОТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Републиката во Собранието на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, поради истек на времето за кое се именувани:

Александар Гештаковски,

Ешреф Алиу,

Никола Апостоловски,

Авли Борова,

Симон Наумоски,

Јаким Ивановски,

Петар Темелковски,

Димитар Трпеноски и

Алил Цафероски.

2. За претставници на Републиката во Собранието на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, се именуваат:

Јане Ангеловски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Газменд Ајдарага, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Александар Ѓештаковски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Димитар Трпеноски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Бранирод Михајловски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Симон Наумоски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Ване Наумоски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Наке Стојановски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Петре Трајаноски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

3. Се разрешуваат сегашните претставници на Републиката во Советот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, поради истек на времето за кое се именувани:

Петар Ѓоргиев,

д-р Димитар Контевски и

Ѓорѓи Котевски.

4. За претставници на Републиката во Советот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, се именуват:

Живко Јанкуловски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Ристо Николовски пратеник во Собранието на Република Македонија,

м-р Најденко Поповски, директор на А.Д. Стопанска банка – Охрид.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2255/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Ајдов, с.р.

787.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. За членови на Посебната комисија за именување декан на Филолошкиот факултет во Скопје, се именуват:

д-р Зоран Стојановски, проф. на Филозофскиот факултет во Скопје и

м-р Таше Стојановски, самостоен педагошки советник во Педагошкиот завод на Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2254/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Ајдов, с.р.

788.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Посебната комисија за именување директор на Педагошката академија „Св. Климент Охридски“ – Скопје, се именуват:

д-р Александар Стоимиров, проф. на Природно – математичкиот факултет во Скопје и

д-р Наум Целаковски, проф. на Машинскиот факултет во Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2253/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Ајдов, с.р.

789.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО БИТОЛА

1. За членови на Посебната комисија за именување директор на Педагошката академија во Битола, се именуват:

Живко Јанкуловски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

д-р Снежана Михајловска, одборник во СО Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2252/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Ајдов, с.р.

790.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТ ЗА ДРАМСКИ УМЕТНОСТИ – СКОПЈЕ

1. За членови на Посебната комисија за именување декан на Факултет за драмски уметности – Скопје, се именуват:

Љубомир Чадиловски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Благоја Стефановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2251/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

791.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ВО СКОПЈЕ

1. За членови на Посебната комисија за именување декан на Факултетот за музичка уметност во Скопје, се именуваат:

Александар Герасимовски, одборник во Собранието на град Скопје и

Шукри Рамадан, директор на мандолинскиот оркестар – Македонски културен центар – „Кеј Димитар Влахов“ – б.б. – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2250/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Стојан Андов, с.р.

792.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. За членови на Посебната комисија за именување декан на Природно-математичкиот факултет во Скопје, се именуваат:

Иван Бојков, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Исмет Рамадани, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2249/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

793.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА АРХИТЕКТОНСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

1. За членови на Посебната комисија за именување декан на Архитектонскиот факултет во Скопје, се именуваат:

Никола Р. Поповски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Владимир Соколовски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2248/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

794.

Врз основа на член 257 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 29/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПОСЕБНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДЕКАН НА ЕКОНОМСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО ПРИЛЕП

1. За членови на Посебната комисија за именување декан на Економскиот факултет во Прилеп, се именуваат:

Димче Настоски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Ристо Марковски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2243/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

795.

Врз основа на член 24 став 3 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ број 25/79, 5/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/92), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА МУЗЕЈОТ НА МАКЕДОНИЈА, АРХЕОЛОШКИ, ЕТНОЛОШКИ И ИСТОРИСКИ – СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат сегашните претставници на Републиката во Советот на Музејот на Македонија, Архе-

олошки, Етнолошки и Историски – Скопје, поради истек на времето за кое се именувани:

д-р Танас Вражановски,
Христо Меловски и
Костадин Кепевски.

2. За претставници на Републиката во Советот на Музејот на Македонија, Археолошки, Етнолошки и Историски – Скопје, се именуваат:

Рубинчо Белчески, пратеник во Собранието на Република Македонија,

м-р Зоран Тодоровски, вработен во Институтот за национална историја – Скопје и

д-р Анета Светисва – Анастасова, професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје – Група етнологија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2258/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

796.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА НИРО СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За членови на конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на НИРО Службен весник на Република Македонија, се избираат:

Зоран Шапуриќ, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Томе Бришковски, дипл. правник, вработен во Заводот за унапредување на стопанството.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2246/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

797.

Врз основа на член 49 ставови 2 и 3 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Македонската филхармонија, се избираат:

Илија Гоцевски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Илија Рајковски, индивидуален работоводен орган на ООЗТ – Опера при Македонскиот народен театар.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2244/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

798.

Врз основа на член 68 од Уставот на Република Македонија, а во врска со член 2 од Одлуката за основање меморијален простор во зградата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 19/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА МЕМОРИЈАЛНИОТ ПРОСТОР ВО ЗГРАДАТА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За претседател и членови на Одборот за меморијалниот простор во зградата на Собранието на Република Македонија, се избираат:

А) за претседател

д-р Цветан Грозданов, дописен член на МАНУ,

Б) за членови

д-р Виолета Ачковска, научен соработник во Институтот за национална историја,
д-р Коста Балабанов, историчар на уметноста во пензија,

д-р Владимир Георгиевски, професор на факултетот за француски уметности – Скопје,

дипл. арх. Димитар Димитровски, вработен во Заводот за урбанизам и проектирање – Битола,

д-р Киро Дојчиновски, директор на Архивот на Македонија,

Лилјана Китановска, советник на министерот за култура,

проф. д-р Благоја Колев, декан на Архитектонскиот факултет во Скопје,

Аце Коцевски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Назми Маличи, пратеник во Собранието на Република Македонија,

д-р Билјана Поповска Неткова, доцент на Правниот факултет во Скопје,

Крум Томовски, академик,

д-р Аслан Селмани, професор на Природно-математичкиот факултет во Скопје,

Љубомир Чадиновски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Симон Шемов, декан на Факултетот за ликовни уметности – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2262/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Андов, с.р.

799.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР „КАВАДАРЦИ“ – КАВАДАРЦИ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Медицински центар „Кавадарци“ - Кавадарци, што го донесе Управниот одбор на Медицинскиот центар, на седницата одржана на 12 мај 1995 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2135/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

800.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТАР – КИЧЕВО**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација Медицински центар – Кичево, што го донесе Управниот одбор на Медицинскиот центар, на седницата одржана на 29 мај 1995 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2134/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

801.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА – ЗАВОД ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, ЛЕКУВАЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА КАРДИОВАСКУЛАРНИ ЗАБОЛУВАЊА – ОХРИД**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација – Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид, што го донесе Управниот одбор на Заводот, на седницата одржана на 11 февруари 1995 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2133/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

802.

Врз основа на член 136 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91 и 46/93), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 14 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – КОЧАНИ**

Се дава согласност на одредбите на Статутот на Јавната здравствена организација – Завод за здравствена заштита Кочани, што го донесе Управниот одбор на Заводот, на седницата одржана на 31 декември 1993 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-2132/1
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Собранието на
Република Македонија,
Стојан Авдов, с.р.

803.

Врз основа на член 91, алинеја 9 од Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 53/91), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИ ОДНОСИ МЕЃУ РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И РЕПУБЛИКА СИНГАПУР****Член 1**

Република Македонија воспоставува дипломатски односи со Република Сингапур на амбасадорско ниво.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи на Република Македонија да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-1608/1
8 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Првешковски, с.р.

804.

Врз основа на член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 38/90 и 63/94), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРИБИРАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И УПРАВУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРОГРАМАТА PHARE НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Во Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од Програмата PHARE на Европската Унија во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија бр. 12/94), во точка 2, став први, зборот „пет“ се заменува со зборот „седум“.

2. Оваа Одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-663/2-94
12 јуни 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Првешковски, с.р.

805.

Врз основа на член 55, став 4 од Законот за надворешно – трговско работење („Службен весник на РМ“, број 31/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, број 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА**ЗА ДОПОЛНИТЕЛНО ПОТТИКНУВАЊЕ НА ОСТВАРЕН НЕТО ДЕВИЗЕН ПРИЛИВ**

1. Со Одлуката за дополнително поттикнување на остварен нето девизен прилив се утврдува износ од 150.000.000,00 денари за дополнително поттикнување на производните претпријатија по основ на остварен нето девизен прилив.

2. Претпријатијата од точка 1 на оваа одлука, што во периодот од 1.07. до 31.12.1994 година оствариле девизен прилив со извоз на стоки и услуги поголем од девизниот одлив по сите плаќања спрема странство можат на денарската противвредност на таа разлика да остварат право на дополнително поттикнување. Под девизен одлив по сите плаќања се подразбираат и набавките на сировини, материјали за репродукција, опрема, резервни делови и гориво кои не се од домашно производство, а кои се купени на домашниот пазар.

Износот на нето девизниот прилив од став 1 на оваа точка се намалува за износот на платените обврски спрема странство за претпријатието од страна на Владата на Република Македонија.

3. Стапката на дополнителното поттикнување по основ на нето девизниот прилив ќе се одреди во зависност од вкупниот нето девизен прилив остварен во Републиката во дадениот период.

4. Барањето за остварување на правото на оваа одлука претпријатието од точка 1 на оваа одлука го поднесува до Народната банка на Република Македонија во рок од 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

5. По утврдување на исправноста на барањата Народната банка на Република Македонија воспоставува налози за плаќање врз товар на посебната сметка на Министерството за финансии која се води кај Заводот за платен промет на Република Македонија – Филијала Скопје во полза на жиро – сметката на производителот на стоките.

6. Народната банка го пропишува образецот за поднесување на барањето за дополнително поттикнување.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува на нето девизен прилив остварен во периодот од 01.07. до 31.12.1994 година.

Бр. 23-1556/1
12 јуни 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

806.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на РМ“ бр. 38/85, 18/89, 38/90 и 62/93), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94) Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА МОТЕЛ СО ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ ПОКРАЈ РЕГИОНАЛНИОТ ПАТ СТРУГА-КАЛИШТА, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА СТРУГА**

1. Со оваа одлука се определува локацијата за изградба на мотел со придружни објекти покрај регионал-

ниот пат Р-636, делница Струга – Калишта, стационата на км. 8+200 – десно, на КП број 136/2 и 137/2, КО „Калишта“, во м.в. „Љумче“, со вкупна површина од 900 м² на подрачјето на општината Струга, чиј инвеститор ќе биде Ферати Ферат од село Калишта – Струшко и се определува земјиштето кое му припаѓа на објектот за неговата редовна употреба.

2. Составен дел на оваа одлука е графичкиот прилог – ситуација во М 1:500, кој не се објавува, а се наоѓа во Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-1460/1
12 јуни 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

807.

Врз основа на член 54 од Законот за системот на просторното и урбанистичкото планирање („Службен весник на РМ“ бр. 38/85, 18/89, 38/90 и 62/93), и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 38/90 и 63/94) Владата на Република Македонија, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА ЗА ИЗГРАДБА НА РУДНИК ЗА ТАЛК „ИЗВОР“, НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ТИТОВ ВЕЛЕС**

1. Во Одлуката за определување на локацијата за изградба на Рудник за талк „Извор“, на подрачјето на општината Титов Велес, број 23-465/1 од 27.02.1995 година, во точката 1 зборовите КП бр. 4/64 (неплодно), се бришат и се заменуваат со зборовите „КП број 4/65 (неплодно)“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-465/1
12 јуни 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

808.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91, 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧЕНИЧКИОТ ДОМ „КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ“ – КАВАДАРЦИ**

1. За претставници на Републиката во Советот на Ученичкиот дом „Крсте Петков Мисирков“ – Кавадарци, се именуваат:

Јордан Наумов, началник на подрачната единица Кавадарци во Министерството за стопанство и

Трајче Сирмевски, републички инспектор во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2172/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

809.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91, 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЦСО „СВЕТИ НАУМ ОХРИДСКИ“ – МАКЕДОНСКИ БРОД**

1. За претставник на Републиката во Советот на УЦСО „Свети Наум Охридски“ – Македонски Брод, се именува.

Јово Димоски, вработен во СУД „Биљана“ – Македонски Брод.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2173/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

810.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „МОША ПИЈАДЕ“ – КАВАДАРЦИ**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работниците на Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“ – Кавадарци, се именуваат:

Драгица Митрева, заменик јавен обвинител при Општинското јавно обвинителство – Кавадарци и Лазар Лалков, пензионер.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2165/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

811.

Врз основа на член 17 од Законот за ветеринарна служба („Службен весник на СРМ“ број 15/73, 20/90) и „Службен весник на Република Македонија“ број 28/91 и 83/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИЦИТЕ НА ПОС ПУ – ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА „ПЕСЈАК“ – МАКЕДОНСКИ БРОД**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работниците на ПОС ПУ – Ветеринарна станица „Песјак“ – Македонски Брод, се именуваат:

Петре Трајаноски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Владо Стојкоски, директор на АД „Југотутун-Треска“ – Македонски Брод и

Живко Милованоски, шеф на сметководство во КДУ „7 Септември“ – Македонски Брод.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2169/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

812.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА РО ОУ „МАНЧУ МАТАК“ СЕЛО КРИВОГАШТАНИ – ПРИЛЕП**

1. За претставници на Републиката во Работничкиот совет на РО ОУ „Манчу Матак“ село Кривогаштани – Прилеп се именуваат:

Цвета Рувческа, наставник во РО ОУ „Јонче Смугрески“ село Обрашани и

Петар Талимџиоски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2166/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

813.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/88, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 45/92) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 6 јуни 1995 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ЈОСИП БРОЗ-ТИТО“, С. ЖИРОВНИЦА – ГОСТИВАР**

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Јосип Броз-Тито“ с. Жировница – Гостивар, се именуваат:

д-р Ферид Мусовски, пратеник во Собранието на Република Македонија, и

Љатиџ Пајковски, директор на РО „Брега“ с. Жировница.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2157/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

814.

Врз основа на член 57 став 3 од Законот за заштита на спомениците на културата („Службен весник на СРМ“ број 24/73, 42/76 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на СРМ“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – ШТИП**

1. За претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе во Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип, се именуваат:

Санде Џамбазовски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Илија Накв, дипл. инж. арх. вработен во ЈП за урбанизам – Штип и

Љупчо Шидигевски, новинар во Штипски весник.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2170/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

815.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „САНДЕ ШТЕРЈОСКИ“ – КИЧЕВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Санде Штерјоски“ – Кичево, се именуваат:

Миле Славески, дипл. град. инж. вработен во ГП „Гранит“ VIII градилиште – Кичево и

Васко Јончески, началник на Одделението за Општа управа при СО – Кичево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2164/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

816.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „СТРАШО ПИНЦУР“ СЕЛО ЈОСИФОВО – ВАЛАНДОВО**

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Страшо Пинџур“ село Јосифово – Валандово, се именуваат:

Михо Георгиев, професор во УЦСО „Гоце Делчев“ – Валандово и

Никола Зафиров, наставник во ЦОУ „Јосип Броз Тито“ – Валандово.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2168/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

817.

Врз основа на член 248 од Законот за насоченото образование („Службен весник на СРМ“ број 16/85, 29/86, 7/88, 18/89, 12/90, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91, 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА УЧИЛИШНИОТ ЦЕНТАР ЗА НАСОЧЕНО ОБРАЗОВАНИЕ „ТАКИ ДАСКАЛО“ – БИТОЛА**

1. За претставници на Републиката во Советот на Училишниот центар за насочено образование „Таки Даскало“ – Битола, се именуваат:

Бранирод Михајловски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Наум Крстевски, економист вработен во СОК-Битола.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-217/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

818.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кирил и Методиј“ – Свети Николе, се именуваат: Методи Манев, работорговец орган на Домот на културата „Крсте П. Мисирков“ – Свети Николе, одборник во СО Свети Николе и

Киро Костов, раководител на Заводот на платен промет, експозитура Свети Николе.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2167/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

819.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА АЛБАНСКАТА ДРАМА ПРИ ТЕАТАРОТ НА НАРОДНОСТИТЕ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на Албанската драма при Театарот на народностите – Скопје, се именуваат:

Владимир Милчин, професор на Факултетот за драмски уметности – Скопје и

Аљуш Хамити, професор во Гимназијата „Зеф Лјуш – Марку“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2159/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

820.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „КОЧО РАЦИН“ – С. ПЕТРОВЕЦ – ГАЗИ БАБА – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Кочо Рацин“ с. Петровец – ГАЗИ БАБА – Скопје, се именуваат:

Вера Ангелова, директор на ЦОУ „Наум Охридски“ с. Булачани и

Кирил Спасовски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2163/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

821.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „ВАСИЛ ГЛАВИНОВ“ ЧАИР – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Васил Главинов“ Чаир – Скопје, се именуваат:

Јагода Коларовска, педагог во ОУ „Живко Брајковски“ – Скопје и

Васил Кочовски, наставник во ОУ „Јане Сандански“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2161/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

822.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ОУ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ ЧАИР – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ОУ „Никола Вапцаров“ Чаир – Скопје, се именуваат: Чедомир Поповски, индивидуален рабoтoвoдeн oргaн нa ОУ „Стив Наумов“ – Скопје и

Венцислав Младеновски, индивидуален рабoтoвoдeн oргaн нa ОУ „Рајко Жинзифов“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2160/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

823.

Врз основа на член 13 став 2 од Законот за сценско-уметничката дејност („Службен весник на СРМ“ број 4/86, 51/88 и „Службен весник на Република Македонија“ број 12/93) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ТУРСКАТА ДРАМА ПРИ ТЕАТАРОТ НА НАРОДНОСТИТЕ – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на Турската драма при Театарот на народностите – Скопје, се именуваат:

Ертунч Тахир, директор на ДОО „Еримпекс“ – Скопје и

Мартин Панчевски, професор на Факултетот за драмски уметности – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2158/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

824.

Врз основа на член 245 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА РЕПУБЛИКАТА ВО СОВЕТОТ НА ЦОУ „МАРКО ЦЕПЕНКОВ“ – СТ. ЗЕЛЕНИКОВО-КИСЕЛА ВОДА – СКОПЈЕ

1. За претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Марко Цепенков“ Ст. Зелениково – Кисела Вода – Скопје, се именуваат:

Петар Пауновски, економист вработен во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје и

Ангеле Трајковски, професор во УСО „Браќа Миладиновци“ населба Драчево.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2162/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

825.

Врз основа на член 48 став 4 од Законот за избор на органите на управувањето и на другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 41/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА УСТАНОВАТА ЗА НАРОДНА КУЛТУРА „ИЛИНДЕНСКИ ДЕНОВИ“ – БИТОЛА

1. За член на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабoтoвoдeн oргaн нa Устанoвaтa зa нaрoднa културa „Илинденски денови“ – Битола, се избира

Благој Стефановски, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2185/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

826.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „МЕТОДИ МИТЕВСКИ-БРИЦО“ СЕЛО ЛОЗОВО – СВЕТИ НИКОЛЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален рабoтoвoдeн oргaн нa ЦОУ „Метoди Митевски-Брицo“ сeлo Лoзoвo – Свeти Никoлe, сe именуваат:

Васил Ристов, зем. инж. вработен во АД „Чумајлија“ село Лозово и
Јордан Павлов, професор во УСО „Кочо Рацин“ Свети Никола

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2180/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

827.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања за изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТНИЧКИОТ
УНИВЕРЗИТЕТ „МОША ПИЈАДЕ“ – КАВАДАРЦИ**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Републичкиот универзитет „Моша Пијаде“ – Кавадарци, се именуваат:

Благој Темелков, адвокат и
Лилјана Илиева, новинар во РТВ – Кавадарци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2178/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

828.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања за изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ДИМКАТА ГА-
БЕРОТ“ С. ВАТАША – КАВАДАРЦИ**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Димката Габерот“ село Ваташа-Кавадарци, се именуваат:

Нада Пендева, дипл. правник на работа во АК „Тиквеш“ – Кавадарци и

Блага Уневска, дипл. правник на работа во ПЕ Кавадарци на Министерството за урбанизам, градежништво и заштита на животната средина.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2179/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

829.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ГРАДСКАТА БИБЛИ-
ОТЕКА „БОРКА ТАЛЕСКИ“ – ПРИЛЕП**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Градската библиотека „Борка Талески“ – Прилеп, се избираат:

Орде Јаколовски, вработен во ПЕ во Министерството за стопанство Прилеп и

Менка Печијареска, индивидуален работоводен орган на Гимназијата „Мирче Ацев“ – Прилеп.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2182/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

830.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА
КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН
РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ПОС ПУ ВЕТЕРИ-
НАРНА СТАНИЦА „ПЕСЈАК“ – МАКЕДОНСКИ
БРОД**

1. За членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на ПОС ПУ Ветеринарна станица „Песјак“ – Македонски Брод, се избираат:

Душан Србиноски, раководител на РЕ „ЕМО“ Македонски Брод и

Божин Димоски, одборник во Собранието во општина Македонски Брод.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2181/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

831.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕН НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ИСТОРИСКИОТ МУЗЕЈ ВО КРУШЕВО

1. За член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Историскиот музеј – Крушево, се избира

Рубинчо Белчески, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2174/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

832.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН ВО ЗАВОДОТ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ – ШТИП

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип, се избираат:

Санде Давчев, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Васил Шумански, работоводен орган на Домот на културата „Ацо Шопов“ – Штип.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2175/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

833.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЕКОНОМСКОТО УЧИЛИШТЕ „ЈАНЕ САНДАНСКИ“ – БИТОЛА

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Економското училиште „Јане Сандански“ – Битола, се именуваат:

Ана Бегаевска, вработена во Народниот театар – Битола и

Кире Видимче, пратеник во Собранието на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2186/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

834.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МАШИНСКОТО УЧИЛИШТЕ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Машинското училиште „Гоце Делчев“ – Скопје, се избираат:

Викторија Огенова, секретар на Центарот за рехабилитација и образование „Свети Наум Охридски“ – Скопје и

Марија Писинова, индивидуален работоводен орган на МДЦУ „Илија Николовски-Луј“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2177/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наке Стојановски, с.р.

835.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА РО ЗА ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦА „8 МАРТ“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување

вање и воспитување на деца „8 Март“ – Скопје, се избираат:

Душко Ангеловски, воспитувач во Ученичкиот дом „Здравко Цветковски“ – Скопје и

Веска Станковиќ, директор на СОУ „Д-р Златан Сремац“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2183/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

836.

Врз основа на член 61 од Законот за избор на органите на управувањето и другите органи во ОЗТ („Службен весник на СРМ“ број 42/77, 3/87 и 48/88) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СРЕДНОШКОЛСКИОТ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ – СЕНИК“ – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Средношколскиот дом „Томе Стефановски-Сеник“ – Скопје, се избираат:

Олга Главинац, индивидуален работоводен орган на Машинско-металуршкиот училишен центар „Панче Арсовски“ Скопје и

Миле Величковски, одборник во СО Гази Баба – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2184/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

837.

Врз основа на член 251 став 6 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ број 19/83, 29/89, 11/91 и „Службен весник на Република Македонија“ број 40/91 и 14/95) и Одлуката за овластување на Комисијата за прашања за изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 28/91), Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата одржана на 7 јуни 1995 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА СПЕЦИЈАЛНОТО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ „Д-Р ЗЛАТАН СРЕМАЦ“ КИСЕЛА ВОДА – СКОПЈЕ

1. За членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Специјалното основно училиште „Д-р Златан Сремац“ Кисела Вода – Скопје, се именуваат:

Глигор Глигоров, директор на Детскиот дом „11 Октомври“ Кисела Вода и

Виолета Димовска, дипл. дефектолог, секретар на Сојузот на друштвата за помош на ментално ретардирани лица во РМ „Даре Џамбаз“ – Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 11-2176/1
7 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Комисијата за прашања
на изборите и именувањата,
Наќе Стојановски, с.р.

838.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 17 мај 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА Инструкцијата бр. 14-1181/1 за начинот на пресметување и плаќање на данокот на промет на услуги, донесена од Министерот за финансии на 17 февруари 1994 година.

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по поднесена иницијатива од Претпријатието за книговодствени и други консалтинг услуги „Книговодител“ од Штип, со Решение У. бр. 2/95 од 25 март 1995 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точка 1 од ова решение, затоа што се постави прашањето за неговата согласност со Уставот и со законот.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената инструкција се утврдува начинот на плаќање на данокот на промет на услуги и е предвидено дека данок на промет на услуги се плаќа на прометот на услуги што се вршат со надомест, а како услуги се подразбираат сите дејствија и работи кои според одредбите од Законот за данокот на промет на производи и услуги и Законот за акцизите, не се третираат како промет на производи, односно секој надомест кој не произлегува од прометот на производи (точка I).

Понатаму, во инструкцијата е утврден даночниот обврзник на данокот на промет на услуги (Точка II), при што е преземена законската одредба. Исто така, се преземени законските одредби и при утврдувањето на даночната основица (Точка III).

Во точка IV од Инструкцијата се утврдени услугите на кои се плаќа данок на промет, при што се наведени услугите за кои се плаќа данок на промет по тарифен број 1 од Тарифата за данокот на промет на услуги. Така, во овој дел од инструкцијата се опфатени услугите од член 18 од Законот кои не се опфатени со тарифниот број 2 и 3 од Тарифата. Меѓутоа, покрај услугите што се наведени во член 18 од Законот, во Инструкцијата се опфатени и други услуги кои не можат да се подведат под некој од услугите предвидени во член 18 од Законот како на пример: поправка и одржување на друмски моторни возила, поправка и одржување на производи на прецизна механика, услуги на метално преработувачкото занаетчиство, поправка и одржување на електрични апарати за домаќинство и други услуги, кои во Законот не се наведени во услугите за кои треба да се плаќа данок на промет на услуги.

Во Дел V од Инструкцијата се утврдени услугите на кои не се плаќа данок на промет, при што покрај услугите од член 19 од Законот се предвидени и други услуги за кои нема да се плаќа данок на промет, како на пример за производствените услуги што ги вршат правни лица и претприемачите, кои според член 5 став 2 од Законот за данокот на промет на производи и услуги се сметаат како производствено претпријатие, услугите на извозот на производите, одредени услуги кои ги користат дипломатските и конзуларните претставништва под услов на реципроцитет и други услуги за кои во Законот не е предвидено ослободување од плаќање на данок на промет.

5. Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирнувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Според член 68 став 1 алинеја 2 од Уставот, Собранието на Република Македонија донесува закони и дава автентично толкување на законите, а според алинеја 3 ги утврдува јавните давачки.

Од изнесените уставни одредби произлегува дека данокот и другите јавни давачки ги утврдува Собранието на Република Македонија со закон, со кој како негови основни елементи мораат да се определат предметот на оданочувањето, даночните обврзници, даночните стапки и даночните ослободувања и олеснувања.

Според член 95 од Уставот државната управа ја сочинуваат министерства и други органи на управата и организации утврдени со закон, а организацијата и работата на органите на државната управа се уредуваат со закон. Органите на државната управа, согласно член 96 од Уставот, работите од својата надлежност ги вршат самостојно врз основа и во рамките на Уставот и законите.

Од изнесените уставни одредби произлегува дека организацијата и работата на органите на државната управа, а во тие рамки и нивните надлежности се утврдуваат со закон, имајќи ја предвид притоа нивната уставна положба. Во согласност со таа положба, органите на државната управа можат да се овластат да донесуваат прописи со кои се разработуваат законските одредби заради нивно извршување, при што со законите на чие извршување тие се однесуваат мора да се утврдат основите за уредување на односите, како и рамките на овластувањето на органот на државната управа. Според член 160 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“ бр. 40/90 и „Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/94) функционерите кои раковојат со органите на управата донесуваат правилници, наредби и упатства за извршување на законите и на другите прописи и општи акти на Собранието на Републиката, како и на прописите на Владата, кога за тоа се овластени со тие закони, прописи и општи акти.

Од оваа законска одредба е видно дека министерот како функционер кој раководи со орган на управата, може да донесе три вида на правни акти и тоа правилник, наредба и упатство, што значи дека не е предвидено донесување на инструкции како правни акти.

Единствено во член 163 од овој закон е дадена можност функционерот кој раководи со органот на управата да донесува задолжителни инструкции за извршување на работите од општ интерес за Републиката кои со закон се пренесени на друг орган, организации, заедници и здруженија.

Во член 18 од Законот за данок на промет на производи и услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 34/92, 62/92, 3/93, 4/93 и 80/93), таксативно се наведени услугите на кои се плаќа данок на промет и не е дадена можност со подзаконски или со друг акт да се

утврдуваат и други услуги на кои ќе се плаќа данок на промет, а кои не се предвидени во Законот.

Исто така, и во член 19 од Законот, каде се наведени услугите на кои не се плаќа данок на промет, таксативно се наведени услугите на кои не се плаќа данок и не е дадена можност со подзаконски или друг акт да се предвидуваат други услуги на кои нема да се плаќа данок на промет.

Во Тарифата за данок на промет, која е составен дел на Законот, за данокот на промет на услуги се предвидени три тарифни броја. Во тарифниот број 1 е определено дека на прометот на сите услуги, освен на прометот на услугите предвидени со други тарифни броеви на оваа тарифа или за кои со овој закон е предвидено даночно ослободување, се плаќа данок на промет на услуги по стапка од 10%, што значи дека кога се определува данок на промет на услуги да се плаќа на сите услуги освен на услугите од тарифните броеви 2 и 3, се мисли на сите останати услуги наведени во членот 18 од Законот, а кои не се опфатени со другите тарифни броеви.

Со оглед на тоа што по својата содржина оспорената инструкция уредува одредени односи, Судот оцени дека таа не претставува само интерно упатство за извршување на Законот, туку создава права и обврски за граѓаните и за правните лица спротивно на член 164 од Законот за органите на управата, според кој со прописот на функционерот кој раководи со органот на управата не можат за граѓаните, претпријатијата, установите и за другите организации и заедници да се воспоставуваат права и обврски, ниту да се пропишува надлежност на органите, поради што Судот оцени дека таа има елементи на пропис, и е надлежен да ја оценува нејзината уставност и законитост.

Со оглед на тоа што со членовите 18 и 19 и со другите одредби од Законот за данокот на промет на производи и услуги, согласно Уставот на Република Македонија целосно се утврдени сите елементи на данокот на промет на услуги, како вид јавна давачка, односно утврден е предметот на оданочувањето, даночните обврзници, даночната основица, даночните стапки, даночните ослободувања и олеснувања, начинот на настанувањето на обврската, начинот на плаќање на данокот, како и со оглед на тоа што со закон не е дадено овластување на министерот со инструкция да го уредува прашањето за начинот на извршување на Законот и да врши доработка на одделни законски одредби и притоа да утврдува видови на услуги кои не се предвидени во Законот за кои ќе се плаќа односно нема да се плаќа данок на промет на услуги, Судот оцени дека со оспорената Инструкция Министерот ги пречекорил рамките на своите уставни и законски овластувања и дека оваа инструкция не е во согласност со означените уставни и законски одредби.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе со мнозинство гласови во состав од претседателот на Судот д-р Јован Просевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 2/95
17 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на
Република Македонија,
д-р Јован Просевски, с.р.

839.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на член 110 од Уставот на Република Македонија и член 71 од Целовникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 24 мај 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

1. НЕ СЕ ПОВЕДУВА постапка за оценување уставноста и законитоста на член 2 став 2 од Одлуката за продажба на станите на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Републиката, во делот кој гласи „станите за службени потреби и станите на поранешна ЈНА“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/92).

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

3. На Уставниот суд на Република Македонија, Тодор Петров и Гулистана Марковска, од Скопје му поднесоа иницијатива за поведување постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорените одредби од одлуката означена во точката 1 од ова решение, затоа што не биле во согласност со член 8 став 2, член 9 став 2 и член 51 од Уставот на Република Македонија и со Законот за продажба на станите во општествена сопственост, со кој не била предвидена можност одделни станове во општествена сопственост да не се продаваат, а како средства во општествена сопственост, согласно Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат, се сметале и станите за службени потреби. Со оглед на тоа што и станите за службени потреби биле општествени станове Владата не била овластена да го ограничува правото на продажба на овие станове, затоа што законодавецот утврдил генерална обврска за продажба на станите во општествена сопственост. Становите кои биле во сопственост на државата биле за сега општествени станове, па го поставуваат прашањето дали постои еднаквост на граѓаните пред Уставот и законите ако на одделни функционери им се доделуваат станове со право на откуп, а на други се доделуваат т.н. „станове за службени потреби“.

Со оглед на тоа што со член 8 став 2 од Уставот било предвидено дека во Република Македонија е слободно се што со Уставот и со закон не е забрането, во конкретниот случај со закон не била забранета продажбата на станите во општествена сопственост за службени потреби и за станите на ЈНА, а Владата тоа право го ограничувала со подзаконски акт, што не било во согласност со член 51 од Уставот, според кој сите прописи морале да бидат во согласност со Уставот и со закон. Поради изнесените причини, подносителите на иницијативата предлагаат Судот да ја поништи оспорената одредба од Одлуката.

4. Судот на седницата утврди дека со оспорената одлука се определуваат станите за продажба на кои права, должности и одговорности во поглед на располагањето има Републиката, при што според член 2 како станове за продажба се станите што ги користат работниците во републичките органи, односно работниците на други органи и организации и заедници обезбедени по основ на здружени средства со средствата за прибавување станове на работниците во републичките органи, станите на општините, самоуправните интересни заедници и на општествено – политичките организации што преминале во органите на Републиката и станите изградени со средства на здружителите по основ на солидарност и доделени по основ на експропријација (станове на Републиката).

Според оспорениот став 2 на член 2 од Одлуката одредбата од став 1 на Одлуката не се однесува на станите за службени потреби на Републиката, станите на поранешната ЈНА и станите добиени по основ на т.н. присилни прописи.

Понатаму, Судот утврди дека условите и начинот на доделување на користење станове за службени потреби се утврдени со посебен закон, односно со Законот за правата, обврските и одговорностите на републичките органи во поглед на средствата во општествена сопственост што тие ги користат („Службен весник на СРМ“ бр. 41/85).

Со членовите 32 до 79 од овој Закон, во кој се утврдени условите и начинот за доделување на станове за службени потреби, меѓу другото, е предвидено дека под стан за службени потреби се подразбира стан потполно или делумно наместен или ненаместен што служи за привремено сместување на функционер, односно на раководен работник во републички орган. Стан за службена потреба може да се додели на функционер односно раководен работник во републички орган заради негово привремено сместување доколку во местото на вршење на должноста го нема решено станбеното прашање и нема стан во лична сопственост. Функционерот односно раководниот работник го задржува станарското право на станот што го користел во местото на постојано живеење (член 32).

Според член 33 од Законот функционерот односно раководниот работник не може да се стекне со станарско право на стан за службена потреба. Становите за службени потреби, според член 34 од Законот, не се здружуваат во самоуправна интересна заедница, туку со нив управува и стопанисува Управата за заеднички работи.

Според член 36 од Законот функционерот односно раководниот работник во републички орган е должен да го ослободи службениот стан во рок од 30 дена од денот кога тој или член на неговото семејно домаќинство се здобил со станбена зграда или стан на трајно користење односно се здобил со станбена зграда или стан во сопственост и со денот на разрешување од должноста.

Што се однесува до станите на поранешна ЈНА, кои, исто така, се изземени со оспорената одредба од Одлуката, Судот утврди дека начинот и условите за нивна продажба се уредени со Законот за станбено обезбедување во ЈНА („Службен лист на СФРЈ“ бр. 84/90), кој согласно член 5 од Уставниот закон за спроведување на Уставот е преземен како републички.

Од изнесената фактичка состојба произлегува дека посебен статус имаат станите во општествена сопственост што се доделуваат на користење со станарско право на работниците во републичките органи, а посебен статус имаат службените станове што се доделуваат на функционерите и раководните работници во републичките органи и станите на поранешна ЈНА.

5. Со член 30 од Уставот на Република Македонија се гарантира правото на сопственост при што Уставот не ја познава општествената сопственост, туку со Уставниот закон за спроведување на Уставот создава обврска со закон да се утврди начинот на трансформација на општествената сопственост во одреден вид сопственост во граѓанско – правна смисла.

Како дел од општествената сопственост претставуваат и општествените станове, кои на користење се доделуваат под посебни услови утврдени во Законот за станбените односи („Службен весник на СРМ“ бр. 36/73, 14/75, 27/86, 48/88, 11/91 и 62/93).

Според член 2 од овој Закон граѓанин што законито се вселил во стан во општествена сопственост врз основа на договор за користење на стан се здобива со

право на тој стан трајно и непречено да го користи за задоволување на личните и семејните потреби под условите определени со овој Закон, со тоа што граѓанинот се стекнува со станарско право.

Според член 6 од овој Закон на становите за привремено сместување и за службени потреби, корисникот на станот не се стекнува со станарско право, туку само со правата и обврските утврдени со општиот акт на давателот на станот, односно договорот за користење на стан.

Понатаму, со Законот за продажба на становите во општествена сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/90 и 8/93) е предвидена само продажба на становите на кои постои станарско право. Имено, според член 3 од овој Закон станот во општествена сопственост може да се продаде на носителот на станарското право или со негова согласност на член на неговото семејство кој е корисник на станот.

Според тоа, со овој Закон не е предвидена можноста за продажба на општествени станови на лица кои не се носители на станарско право или кои не се корисници на стан во смисла на член 9 од Законот за станбени односи.

Тоа значи дека со овој Закон не е предвидена можност за продажба на становите за службени потреби, на кои корисникот не стекнува станарско право и кој може да го користи само до денот на разрешувањето од должноста, поради што Судот оцени дека оспорените одредби од Одлуката не се во несогласност со овој закон.

Според член 9 став 2 од Уставот граѓаните пред Уставот и законите се еднакви.

Според мислењето на Судот со оспорената одредба од Одлуката не се повредува наведениот уставен принцип, затоа што ниту за исти статус на лица кои користат општествени станови со станарско право и службени станови, ниту, пак, станува збор за исти услови на доделување на користење на станови со станарско право и службените станови.

Исто така, Судот оцени дека Владата, како носител на извршната власт има уставно овластување да донесува прописи за извршување на законите, а во тие рамки и да донесе одлука за продажба на становите со кои располага Републиката, во смисла на Законот за продажба на становите во општествена сопственост. Меѓутоа, Владата при донесувањето на прописите за извршување на законите е должна да се движи во рамките на тие закони и не е овластена одредени прашања да ги уредува на поинаков начин од тоа како се уредени со закон.

Според тоа, Владата не е овластена да го уреди прашањето за продажба на службените станови или за становите на поранешна ЈНА, затоа што нивниот статус е утврден со закон и само законодавниот орган може да го уредува тоа прашање.

Судот, воедно, оцени дека на конкретниот случај став 2 на член 8 од Уставот, според кој во Република Македонија слободно е се што со Уставот и со закон не е забрането, не може да се примени, затоа што како што е наведено во Законот е дозволено да се продаваат станови само на лица кои се носители на станарско право или корисници на стан на кои постои станарско право, што значи дека е забрането да се продаваат на лица кои немаат таков статус.

Што се однесува до наводите во иницијативата дека на одделни функционери им се продавале службени станови, Судот оцени дека тоа се фактички прашања, за кои овој Суд не е надлежен да одлучува.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од ова решение.

7. Ова решение Судот го донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри

Исљами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У. бр. 176/95
24 мај 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р.

840.

Врз основа на член 17 и член 70 точка 12 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата XXXIX-та седница одржана на 14.06.1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПОРАСТОТ НА ДЕНАРСКИТЕ ПЛАСМАНИ НА БАНКИТЕ И НА ШТЕДИЛНИЦИТЕ ВО III-ТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1995 ГОДИНА

1. Банките и штедилниците можат да ги зголемат денарските пласмани одобрени на стопанските субјекти во општествена, приватна и мешовита сопственост и на граѓаните до 4,2% на 31 јули 1995 година, до 5,3% на 31 август 1995 година и до 6,4% на 30 септември 1995 година, кумулативно во однос на состојбата на тие пласмани на 31.12.1994 година.

Под состојба на денарските пласмани на банките и штедилниците на 31.12.1994 година во смисла на став 1 од оваа точка, се подразбира состојбата на тие пласмани на 31 јули 1994 година зголемена за можниот пораст на денарските пласмани до крајот на 1994 година, во согласност со стапките за нивен можен пораст во тој период утврдени од страна на Народна банка на Република Македонија со соодветни одлуки.

По исклучок од одредбите на став 1 од оваа точка обврската за ограничување на порастот на денарските пласмани нема да се однесува на порастот на пласманите на банките и штедилниците кој одговара на висината на нето остварениот ефективен пораст на основачкиот капитал на банката, односно штедилницата во текот на 1995 година во однос на неговата состојба на 31.12.1994 година, без ревалоризација за 1994 и 1995 година.

2. Во рамките утврдени во точка 1 од оваа Одлука, банките и штедилниците можат да пласираат средства кај 25-те претпријатија најголеми загубари утврдени со Заклучокот на Владата на Република Македонија од 12.04.1994 година, само во согласност со специјалната програма за нивно реструктурирање верифицирана од Владата на Република Македонија и Меѓународната банка за обновување и развој.

По исклучок од одредбите од став 1 на оваа точка, банките и штедилниците можат да пласираат средства кај „Електростопанство на Македонија“ – Скопје и кај ЖТП – Скопје и без програма за реструктурирање на овие претпријатија, но со гаранција добисна од Владата на Република Македонија.

3. Под денарски пласмани во смисла на оваа одлука се подразбираат денарските пласмани утврдени во точка 2 од Одлуката за методологијата на вкупните денарски побарувања на банките и штедилниците од стопанските субјекти во општествена, приватна и мешовита сопственост и од граѓаните („Службен весник на РМ“, бр. 35/94).

4. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите на оваа одлука, банките и штедилниците ќе и доставуваат на Народна банка на Република Македонија декадни и месечни извештаи за остварената со-

стојба на денарските пласмани. Декадните извештаи се доставуваат во Народна банка на Република Македонија два дена по истекот на декадата. Месечните извештаи се доставуваат на основа книговодствената состојба на тие пласмани на крајот на месецот во рокот предвиден за доставување на КНБ-БИФО (извештај за книговодствената состојба на сметките на банките и штедилниците).

5. Извештаите од точка 4 на оваа одлука банките и штедилниците ги доставуваат според Упатство што го пропишува гувернерот на Народна банка на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 01.07.1995 година.

О.бр. 02-15/XXXIX-1/95

14 јуни 1995 година

Скопје

Претседател
на Советот на Народна
банка на
Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станосевски, с.р.

841.

Врз основа на член 12 и член 70 точка 8 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93) и членовите 32, 33, 34, 35 и 36 од Законот за хартии од вредност, Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XXXIX-та седница одржана на 14.06.1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ И ПРОДАВАЊЕ НА БЛАГАЈНИЧКИ ЗАПИСИ НА НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НОМИНИРАНИ ВО ДЕВИЗИ

Со оваа одлука се утврдуваат начинот, условите и роковите за издавање и продавање на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија, номинирани во девизи (во натамошниот текст: благајнички записи).

1. Народна банка на Република Македонија издава благајнички записи, номинирани во девизи, со рокови на доспеаност од 30, 60 и 90 дена.

1) Благајничкиот запис е пренослива хартија од вредност која гласи на доносител и може слободно да се купува, односно продава на секундарниот пазар

2) Благајничките записи имаат девизна клаузула и се искажуваат во апоени од 1.000, 2.000 и 5000 ДЕМ.

2. Издадените благајнички записи од точка 1 на оваа одлука Народна банка на Република Македонија ги продава исклучиво на физички лица преку деловните банки и штедилниците.

3. Износот на вкупните благајнички записи, роковите на доспеаност, каматата и начинот на продавање го утврдува гувернерот на Народна банка на Република Македонија со решение за благајнички записи во девизи, во согласност со Проекцијата на монетарно-кредитната политика на Народна банка на Република Македонија.

4. Во понудата за продавање на благајнички записи номинирани во девизи ќе биде искажан дисконтот (цената) по кој Народна банка на Република Македонија ги продава благајничките записи.

При купувањето на благајничките записи од страна на физичките лица се плаќа дисконтираната вредност на благајничкиот запис, во денари, во износ еднаков на средниот курс на курсната листа на Народна банка на Република Македонија (намален за износот на каматата која благајничкиот запис ја носи).

5. Исплатата на благајничките записи се врши на денот на доспевање на благајничките записи во номини-

рана вредност во денари, по среден курс на курсната листа на Народна банка на Република Македонија на денот на исплатата на благајничките записи.

6. За посредувањето, Народна банка на Република Македонија, на банките и штедилниците, им плаќа провизија од 1 промил од номинираната вредност на продадените благајнички записи.

7. На благајничките записи кои ќе бидат поднесени за наплата по рокот на достасаност, не следува камата за периодот по достасаноста на благајничкиот запис.

8. Обврските на Народна банка на Република Македонија по благајничките записи кои не се поднесени на наплата, се гасат во рок од 3 години од денот на достасаноста на благајничкиот запис.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/XXXIX-2/95

14 јуни 1995 година

Скопје

Претседател
на Советот на Народна
банка на
Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станосевски, с.р.

842.

Врз основа на член 61 и член 70 став 1 точка 20 и 30 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата XXXIX-та седница, одржана на 14.06.1995 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ГОТОВИНСКИТЕ ДЕНАРСКИ ПАРИЧНИ ТЕКОВИ

1. Банките се должни да изготвуваат дневен преглед за денарските готовински текови (прилив и одлив на готови средства на жиро-сметката и благајната на банката) врз основа на податоците добиени од Заводот за платен промет.

2. Дневниот преглед од точка 1 на оваа одлука ги содржи следните податоци:

- 1) Готовински тек од оперативни активности;
- 2) Готовински тек од инвестициони активности;
- 3) Готовински тек од финансиски активности;
- 4) Нето зголемување/намалување на готовинскиот тек;
- 5) Жиро-сметка на банката од претходен период;
- 6) Жиро-сметка на банката на крајот на периодот.

Под оперативни активности во основа се подразбираат активности од кои се остваруваат приходите и расходите од основната дејност на банката.

Под инвестициони активности се подразбира стекнување или отуѓување на постојни средства и останати вложувања кои не се вклучени во готовинските текови од оперативните активности.

Под финансиски активности се подразбираат активности кои се резултат на промени во големината и структурата на капиталот и позајмици од други лица.

3. Врз основа на дневните прегледи банките се должни да составуваат месечен извештај кој претставува збир на состојбата на дневните промени на готовинските текови за претходниот месец.

Извештајот од став 1 на оваа точка банките го доставуваат до Народна банка на Република Македонија во рок од 10 работни дена по истекот на месецот за кој се поднесува извештајот.

4. За точноста на податоците од дневните прегледи и извештаите од оваа одлука и за нивно навремено доставување се одговорни лицата со посебни овластувања.

Неточно и ненавременно изготвување и доставување на дневните прегледи и на извештаите од оваа одлука

повлекува мерки според Законот за Народна банка на Република Македонија и Законот за банки и штедилници.

5. Прегледите од точка 2 и извештајот од точка 3 на оваа Одлука банките ги изготвуваат според упатството што го пропишува гувернерот на Народна банка на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.07.1995 година.

О.бр. 02-15/XXXIX-3/95
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

843.

Врз основа на член 9 став 2 точка 3а и член 70 точка 29 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XXXIX-та седница, одржана на 14.06.1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА АУКЦИЈА НА ДЕПОЗИТИ МЕЃУ БАНКИТЕ И НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Во Одлуката за спроведување на аукција на депозити меѓу банките и Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 63/93, 17/94, 22/94, 28/94, 35/94 и 45/94) во глава II точка 7 став 4 подточка 7) после заградата запирката се брише и се става точка. Текстот до крајот на реченицата се брише.

2. Оваа одлука влегува во сила со објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/XXXIX-4/95
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

844.

Врз основа на член 70 точка 5 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93) и член 3 став 2 од Уредбата за контен план и биланс на банките, а по претходно добиено мислење од Министерството за финансии на Република Македонија, Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XXXIX-та седница одржана на 14.06.1995 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА АНАЛИТИЧКИТЕ СМЕТКИ ВО КОНТНИОТ ПЛАН ЗА БАНКИТЕ

1. Во планот за аналитичките сметки во контниот план за банките, кој е составен дел на Одлуката за аналитичките сметки во контниот план за банките („Службен весник на РМ“, бр. 68/93, 80/93, 35/94, 40/94, 12/95 и 22/95) се врши следното дополнување:

– се воведува нова сметка 1352 – Обврзница издадена од Агенција за санација на банка.

По својот карактер сметката е активна и на неа имаат право да книгат само банките.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

О.бр. 02-15/XXXIX-5/95
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

845.

Врз основа на член 70 точка 29 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93) и точка 6 од Одлуката за дополнително поттикнување на остварен нето девизен прилив („Службен весник на РМ“, бр. 31/95), Советот на Народна банка на Република Македонија, на својата XXXIX-та седница одржана на 14.06.1995 година ја донесе, следната

ОДЛУКА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА И ОБРАСЦИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ПОВРАТИ НА ЦАРИНИТЕ И ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ И ЗА ДРУГИ МЕРКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ

1. Во Одлуката за документацијата и обрасците за остварување на правата на поврати на царините и другите увозни давачки и за други мерки за поттикнување на извозот („Службен весник на РМ“, бр. 22/94) се додава ново поглавје под III кое гласи: „Документација за дополнително поттикнување на остварен нето девизен прилив“.

а) Изјава;

б) Барање за пресметка на поттикнувањето по основ на нето девизниот прилив за периодот од 01.01 до 31.12.1994 година, даден како Прилог бр. 6, составен дел на оваа одлука;

в) Преглед на приливот на девизи остварени со извозот на стоки-услуги во периодот од 01.01 до 31.12.1994 година, даден како Прилог бр. 7, составен дел на оваа одлука;

г) Преглед на одливот на девизи по сите плаќања по основ на увоз на стоки остварен преку претпријатието или преку други фирми за период од 01.01 до 31.12.1994 година, даден како Прилог бр. 8, составен дел на оваа одлука.

2. Оваа одлука ќе се применува од 01.01.1994 година.

О.бр. 02-15/XXXIX-7/95
14 јуни 1995 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Станоевски, с.р.

Врз основа на точка 2 под в) од Одлуката за документацијата и обрасците за остварување на правата на поврати на царините и другите увозни давачки и за други мерки за поттикнување на извозот, ја даваме следната

ИЗЈАВА

Во врска со поднесеното барање бр. _____ од _____ година за дополнително поттикнување на остварениот нето девизен прилив за периодот од 01.01 до 31.12.1994 година.

Изјавувам под морална, материјална и кривична одговорност дека барањето се заснова на веродостојна документација за остварен нето девизен прилив по основ на извршен извоз на стоки, односно услуги.

Нето девизниот прилив е остварен со извоз на стоки кои се исклучиво од домашно производство.

Име, место и број на жиро-сметката на претпријатието – производител на стоката, односно давател на услугата _____

Печат на претпријатието и име и презиме на генерален директор

Претпријатие _____

Прилог бр. 6

Барање бр. _____

за пресметка на поттикнувањето по основ на нето девизниот прилив за периодот од 01.01 до 31.12.1994 година

Ред. бр.	Податоци за пресметка	Износ во денари
1	2	3
1.	Вкупно остварен девизен прилив (Прилог бр.7)	_____
2.	Вкупен девизен одлив по сите плаќања (вклучувајќи ги и набавките прску други фирми на сировини, репроматеријали, опрема, резервни делови и гориво кои не се од домашно производство) (Прилог бр. 8)	_____
3.	Разлика помеѓу девизниот прилив и девизниот одлив за период од 01.01 до 31.12.1994 година (1-2)	_____
4.	Износ на нето девизен прилив за период од 01.01 до 30.06.1994 година 1)	_____
5.	Разлика помеѓу точка 3 и 4 (3-4)	_____
6.	Износ на пресметаното поттикнување (5×____%)	_____
	Износот на поттикнувањето од денари одобрете го на жиро-сметката бр. _____	_____
	(назив на претпријатието)	(жиро-сметка) (матичен број)

1) Податокот под реден бр. 4 го внесуваат претпријатијата кои оствариле дополнително поттикнување по основ на нето девизен прилив за период од 01.01 до 30.06.1994 година.

_____ М.П.
(место и датум) (финансиски раководител) (Генерален директор)

Претпријатие _____

Прилог бр. 7

Преглед бр. _____
(кон барањето бр.____)

на приливот на девизи остварени со извозот на стоки-услуги во периодот од 01.01 до 31.12.1994 година

Ред. бр.	Датум на приливот (Обр.745)	Ознака на валута	Износ во валута	Денарска противвредност 1)
1	2	3	4	5
1.	Износ на денарската противвредност од претходниот преглед 2)			
2.				

1) Денарската противвредност се внесува од Образецот 745, а за денарите од член 57 став 3 и 6 од Законот за надворешно-трговско работење се внесува износот на денарите од прегледите од прилозите бр. 3,4 и 5 на Одлуката за документацијата и обрасците за оствару-

вање на правата на поврати на царините и другите увозни давачки и за други мерки за поттикнување на извозот („Службен весник на РМ“, бр. 22/94).

2) Податокот под реден бр. 1 го внесуваат во колоната бр. 5 претпријатијата кои оствариле дополнително поттикнување по основ на нето девизен прилив за период од 01.01 до 30.06.1994 година.

Дека напреднаведените податоци се дадени врз основа на документацијата што се наоѓа во ова претпријатие и дека со овој преглед се опфатени само девизните приливи остварени во периодот од 01.01 до 31.12.1994 година, тврдиме под материјална и кривична одговорност.

_____ М.П.
(место и датум) (финансиски раководител) (Генерален директор)

Претпријатие _____

Прилог бр. 8

Преглед бр. _____
(кон барањето бр.____)

на одливот на девизи по сите плаќања по основ на увоз на стоки остварен преку претпријатието или преку други фирми за период од 01.01 до 31.12.1994 година

Ред. бр.	Број и датум на налогот (Обр.1450 и 1451а или бр. на ф-ра во денари	Ознака на валута	Износ во валута или денари 1)	Денарска противвредност 2)
1	2	3	4	5

1. Износ на денарската противвредност од претходниот преглед 3)
2.

1) Денари се запишуваат кога претпријатието плаќа на друго претпријатие за набавките на сировини, репроматеријали, опрема, резервни делови и гориво кои не се од домашно производство.

2) Денарската противвредност се внесува од обрасците 1450, и 1451а или се препишува од колоната бр. 4 од истиот преглед.

3) Податокот под реден број 1 го внесуваат во колоната бр. 5 претпријатијата кои оствариле дополнително поттикнување по основ на нето девизен прилив за период од 01.01 до 30.06.1994 година.

Дека напреднаведените податоци се дадени врз основа на документацијата што се наоѓа во ова претпријатие и дека со овој преглед се опфатени само налозите и фактурите за плаќање во периодот од 01.01 до 31.12.1994 година, тврдиме под материјална и кривична одговорност.

_____ М.П.
(место и датум) (финансиски раководител) (Генерален директор)

846.

Врз основа на член 40 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XXXIX-та седница одржана на 14.06.1995 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ ЈУБИЛЕЈНИ КОВАНИ ПАРИ ОД 1,2 И 5 ДЕНАРИ СО ОЗНАКА „FAO“ И ЗА НИВНИТЕ ОСНОВНИ БЕЛЕЗИ

1. По повод 50 години од постоењето на „FAO“ – Меѓународна организација за исхрана и земјоделие при Организацијата на Обединетите Нации, Народна банка на Република Македонија издава ковани пари во апоени од 1,2 и 5 денари.

2. Кованите пари од точка 1 на оваа одлука се со следните белези, тежина и димензии:

а) Аверс – лице на монетата

Во средината во елипсеста рамка е стилизиран клас од пченица меѓу кои на латиница е напишано „FAO“. Под елипсестата рамка се испишани годините 1945 – 1995 година. Над него се испишани зборовите „Леб за сите“ и „Fiat panis“. Во средината на долниот дел е означена номиналната вредност на монетата од еден денар „1“ од два денари „2“ од пет денари „5“. Лево од бројката напишано е со кирилично писмо „денар“, односно „денари“, а десно од бројката на латиница е напишано „denar“, односно „denari“.

б) Реверс – позадина на монетата

На позадината на монетата кружно покрај рабовите во горната половина со кирилично писмо напишано е „Република Македонија“, а во долната половина со латиница е напишано „Republika Makedonija“.

Во средината на монетата од 1 денар изгравирани е шарпланинец, на монетата од 2 денари охридска пастрмка, а на монетата од 5 денари рис. Под нив напишана е годината на издавањето 1995.

Работ на монетата е рамн.

Кованите пари се изработени од легура во состав Cu 70, Zn 18, Ni 12, и легура во состав Cu 80, Zn 17, Ni 3.

Кованите пари во чиј состав има Ni 12% ќе служат за нумизматички потреби, а кованите пари во чиј состав има Ni 3% ќе бидат пуштени во редовен оптек.

а) Ковани пари со состав на легура Cu 70, Zn 18, Ni 12:

– Апоенот од 1 денар има 5,16 грама тежина, 23,80 мм. пречник и 1,70 мм. дебелина;

– Апоенот од 2 денари има 6,23 грама тежина, 25,50 мм. пречник и 1,80 мм. дебелина;

– Апоенот од 5 денари има 7,24 грама тежина, 27,50 мм. пречник и 1,80 мм. дебелина.

б) Ковани пари со состав на легура Cu 80, Zn 17, Ni 3

– Апоенот од 1 денар има 5,10 грама тежина, 23,80 мм. пречник и 1,70 мм. дебелина;

– Апоенот од 2 денари има 6,20 грама тежина, 25,50 мм. пречник и 1,80 мм. дебелина;

– Апоенот од 5 денари има 7,20 грама тежина, 27,50 мм. пречник и 1,80 мм. дебелина.

Дозволеното отстапување во тежината и во димензиите е 5%.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/XXXIX-8/95

14 јуни 1995 година

Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Становски, с.р.

847.

Врз основа на член 40 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 26/92, 4/93 и 29/93), Советот на Народна банка на Република Македонија на својата XXXIX-та седница одржана на 14.06.1995 година, ја донесе следната

ОДЛУКА

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК КОВАНИ ПАРИ ОД 1, 2 И 5 ДЕНАРИ СО ОЗНАКА „FAO“

1. Народна банка на Република Македонија на 30.06.1995 година ќе пушти во оптек јубилејни ковани пари во апоен од 1, 2 и 5 денари со ознака „FAO“ со обележја што се утврдени со Одлуката за издавање на јубилејни ковани пари од 1, 2 и 5 денари со ознака „FAO“ и за нивните основни белези („Службен весник на РМ“, бр. 31/95).

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

О.бр. 02-15/XXXIX-9/95

14 јуни 1995 година

Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
м-р Борко Становски, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за дополнување на Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои при увозот претпријатијата и другите правни лица плаќаат посебна давачка, објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/95, се поткраднала грешка поради што се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ И ПРЕХРАНБЕНИТЕ ПРОИЗВОДИ ЗА КОИ, ПРИ УВОЗОТ ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДРУГИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ПЛАЌААТ ПОСЕБНА ДАВАЧКА

Во точка 1, во табелата, под „Тарифен број на ЦТ“ во алинеја 2 наместо бројот „15.07.09“ треба да стои бројот „15.07.90“.

Бр. 23-1009/2

12 јуни 1995 година

Скопје

Од Владата на Република
Македонија

Уставниот суд на Република Македонија, на седницата од 1 јуни 1995 година, ја донесе следнава

ОДЛУКА

ЗА ИСПРАВКА НА ОДЛУКАТА У. БР. 272/93 ОБЈАВЕНА ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ БР. 24/95

Во точката 1 од Одлуката со која се укинува членот 307 од Законот за царините, по зборот „царините“ се додаваат зборовите: „а во втор степен – Комисијата за прекршоци во втор степен“ и „а претседателот и членовите на Комисијата за прекршоци во втор степен како и нивните заменици од редот на работниците на Царинската управа“

Секретар
на Уставниот суд на
Република Македонија,
м-р Тодор Кралев, с.р.

ФАРМАЦЕВТСКА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА

30.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за здравствена заштита („Службен весник на РМ“ бр. 38/91), дипломираните фармацевти на Република Македонија, на основачкото собрание на Фармацевтската комора на Македонија одржано на 26.06.1992 год. и собранијата одржани на 4.12.1992 год. и 12.04.1994 година, донесоа:

СТАТУТ НА ФАРМАЦЕВТСКАТА КОМОРА НА МАКЕДОНИЈА (ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со цел за заштита и унапредување на стручноста на дипломираните фармацевти и етичките должности и права, подобрување на квалитетот на здравствената заштита преку улогата на дипломираните фармацевти и нивниот однос кон општеството и граѓаните, како и заштита на интересите на професијата, дипломираните фармацевти на Република Македонија се здружуваат во Фармацевтска комора на Македонија (во натамошниот текст: Комора)

Член 2

Комората е самостојна, професионална организација на дипломирани фармацевти на Македонија кои работат во здравствена организација, во претпријатија и кои самостојно вршат фармацевтска дејност.

Член 3

Комората е правно лице со права, обврски и одговорности утврдени со закон и овој статут.

Член 4

Седиштето на Комората е во Скопје, ул. „Велько Влаховик“ бр. 23/6.

Комората има печат со тркалезна форма со пречник 35 мм на која е испишан текстот: „Фармацевтска комора на Македонија – Скопје“.

Штембилот на Комората е во правоаголна форма со димензии 70 x 40 мм на кој е испишан текстот: „Фармацевтска комора на Македонија – Скопје“ и простор за деловоднички број и дата.

Член 5

Задачи на Комората се:

- да ги заштитува и застапува интересите на дипломираните фармацевти;
- да се грижи за угледот на дипломираните фармацевти, за дисциплината во вршењето на задачите и за хумано и одговорно остварување на истите;
- учествува рамноправно со државните органи и универзитетот и другите институции во обезбедувањето соодветна положба на дипломираните фармацевти во општеството и да ги заштитува и штити интересите на професијата;
- ја следи работата на дипломираните фармацевти во поглед на почитување на начелата на фармацевтската етика, примена на стандардите и потребниот квалитет во работата;
- дава и одзема лиценца за вршење на фармацевтска дејност со личен труд;
- води регистар на дипломирани фармацевти;
- се грижи за правна, социјална и друг вид заштита на дипломираните фармацевти;
- утврдува Кодекс на професионални етички должности и права, кон кој треба да се придржуваат дипломираните фармацевти;
- се грижи за одбраќа на честа и независноста на фармацевтската професија;

– се грижи и го поттикнува постојаното стручно усовршување на своите членови;

– ги следи потребите од фармацевти и им помага во барањето вработување и соодветна замена за време на отсуство;

– ја поттикнува соработката помеѓу членовите и ги разгледува и смирува евентуалните спорови меѓу нив;

– презема и други мерки согласно законите, кодексот, овој статут и др. прописи;

– ја утврдува вредноста на трудот на фармацевтите и учествува во донесувањето на ценовникот на здравствени услуги;

– учествува во подготвувањето на законите и прописите, планските документи и кадровски планови од областа на здравството во Македонија и соработува во утврдувањето стручни ставови за вршење на фармацевтска практика.

II. ПРАВА, ОБВРСКИ И ОДГОВОРНОСТИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА КОМОРАТА

Член 6

Во остварувањето на целите на членувањето и задачите на Комората, членовите на Комората ги остваруваат своите права, обврски и одговорности на начин утврден со овој статут.

Член 7

Членовите на Комората имаат права и обврски и тоа:

- да управуваат со работата на Комората;
- да ги бираат органите на Комората и да вршат надзор над нивната работа;
- да користат стручна и друга помош, како и услуги кои ги врши Комората во рамките на нејзините задачи;
- пред Судот на честа на Комората да ги изнесуваат меѓусебните спорови, повреди на деловниот морал, неправилно одземање на лиценца;
- да учествуваат во обезбедувањето на средствата потребни за остварувањето на задачите на Комората утврдени со законот и овој статут;
- да ја утврдуваат правната, социјалната и друг вид на заштита;
- да иницираат разрешување на одредени прашања и проблеми од делокругот и задачите на Комората;
- да го почитуваат Статутот и другите акти на Комората.

III. УПРАВУВАЊЕ И ОДЛУЧУВАЊЕ ВО КОМОРАТА

Член 8

Со работата на Комората управуваат нејзините членови преку свои претставници во органите и телата на Комората.

Член 9

Претставниците на Комората работат според насоките на членовите што ги избале и пред нив се одговорни за својата работа.

IV. ОРГАНИ НА КОМОРАТА

Член 10

Органи на Комората се: Собрание, Управен одбор, Надзорен одбор и претседател на Комората.

Собрание

Член 11

Собранието на Комората е орган на управување на Комората.

Собранието има 50 претставници-членови.

Претставниците во Собранието се избираат од редот на членовите на Комората, на територијален принцип.

Начинот на изборот и бројот на членовите што се избираат, почитувајќи го територијалниот принцип и соодветната застапеност на единиците на локалната самоуправа во Републиката, се утврдуваат со одлука на Собранието.

Во единиците на локалната самоуправа, каде бројот на дипломираните фармацевти е помал од 10, се избира по еден претставник во Собранието.

Претставниците-членовите во Собранието се избираат за време од 4 години, со можност за повторен избор, но не повеќе од два мандата еднопруго.

Изборите за претставници во Собранието се распишуваат најдоцна 60 дена пред истекот на мандатот на Собранието.

Претставник-член на Собранието на Фармацевтската комора, кој поради неоправдани причини не дошол најмалку на две закажани седници или дал писмена изјава дека се откажува од член, со одлука на Собранието на Комората се распишуваат избори за избор на нов член од единиците на локалната самоуправа (општина).

Со одлуката од претходниот став на овој член се утврдува: времето, местото и начинот на изборот на новиот член на Собранието на Комората.

Член 12

Собранието на Комората:

- го донесува Статутот на Комората и Програмата за работа на Комората;
- ја утврдува основицата и стапката на чланарината;
- го донесува финансискиот план и завршната сметка;
- донесува деловник за својата работа;
- ги донесува актите на Комората што со овој статут не се ставени во надлежност на некој друг орган;
- избира и разрешува претседател и потпретседател на Комората;
- избира и разрешува членови на Управниот одбор и Надзорниот одбор, Судот на честа и Обвинител;
- усвојува извештај за работата на Управниот и Надзорниот одбор;
- утврдува Кодекс на професионални етички должности и права;
- врши и други работи утврдени со овој статут или друг акт на Комората;

За вршење на одредени работи од својот делокруг, Собранието може да формира постојани и повремени работни тела.

Член 13

Собранието на Комората работи на седници.

Седниците на Собранието се свикнуваат на предлог на претседателот и потпретседателот на Комората, Управниот одбор, Надзорниот одбор или на предлог на најмалку 10 претставници – членови на Собранието.

Со седницата на Собранието претседава претседателот на Собранието, а во негово отсуство потпретседателот на Собранието.

Претседателот и потпретседателот на Собранието на Комората се избираат од членовите на Собранието со мнозинство на гласови од вкупниот број, со мандат од 4 години.

Член 14

Собранието на Комората може полноважно да работи ако на седницата присуствуваат повеќе од половината од вкупниот број претставници – членови на Собранието.

Собранието по правило одлучува со мнозинство гласови од присутните членови, со исклучок кога се донесува Статутот, финансискиот план, завршната сметка и кога се утврдува основицата и стапката за пресметување на придонесот за членарина, одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број претставници – членови на Собранието.

Членовите на Управниот одбор имаат право и должност да учествуваат во работата на Собранието без право на одлучување.

Управен одбор

Член 15

Управниот одбор брои 15 членови вклучувајќи го и претседателот на Комората, кој по функција е член на Управниот одбор.

Членовите на Управниот одбор ги избира Собранието на Комората од редот на членовите на Собранието, или од редот на други дипломирани фармацевти, членови на Комората.

Член на Управниот одбор кој поради неоправдани причини не дошол најмалку на 4 закажани седници или дал писмена изјава дека се откажува од член, се избира нов член на начин како што е тоа предвидено во претходниот став.

Член 16

Членовите на Управниот одбор се избираат за време од 4 години со можност за повторен избор.

Член 17

Управниот одбор делува во функција на остварување на задачите и целите на Комората и во таа насока работи на:

- извршување на одлуките на Собранието и спроведување на актите што ги донесува Собранието;
- ги утврдува предлозите на актите што ги донесува Собранието;
- покренува иницијатива за донесување и измени на поодделни закони;
- предлага кандидат за функцијата претседател, потпретседател и секретар на Комората;
- разгледува и зазема ставови за развој на дејноста на Комората кои влијаат врз унапредувањето на работењето на Комората;
- донесува деловник за работа;
- обезбедува јавност во работата на Комората;
- донесува акти за организација на стручната служба на Комората;
- поднесува извештај на Собранието за својата работа;
- донесува одлука за давање и одземање на лиценца за вршење на самостојна дејност на дипломираните фармацевти;
- распишува конкурс и избира секретар на Комората; и
- ја утврдува платата за работното место секретар на Комората, привремено, до донесувањето на соодветен правилник за тоа.

Член 18

Управниот одбор работи на седници.

Седниците на Управниот одбор ги свикнува и со нив раководи претседателот на Управниот одбор.

Претседателот се бира од членовите на Управниот одбор со мнозинство на гласови од вкупниот број на членови, со мандат од 4 години.

Управниот одбор може полноважно да работи ако на седницата присуствуваат мнозинство од неговите членови.

Надзорен одбор

Член 19

Надзорниот одбор на Комората има претседател и 2 члена кои ги избира Собранието од редот на членовите на Комората.

Членовите на Надзорниот одбор се избираат за време од 4 години со можност за повторен избор.

Член 20

Надзорниот одбор врши надзор над:

- спроведувањето на Статутот на Комората и другите општи акти, остварувањето на правата и извршувањето на обврските на членовите на Комората;
- користењето на средствата на Комората, финансиското и материјалното работење на Комората, користењето на средствата за работа на стручната служба на Комората;
- врши и други работи кои ќе му ги довери Собранието.

Член 21

За својата работа Надзорниот одбор поднесува извештај на Собранието на Комората најмалку еднаш годишно.

Член 22

Начинот на работата на Надзорниот одбор се уредува со деловник за работа.

Претседател на Комората

Член 23

Претседателот на Комората ја претставува Комората, раководи со нејзината работа и ги извршува одлуките на другите органи на Комората.

Претседателот на Комората се грижи за остварување на функциите на Комората и во тој поглед се грижи за остварување на соработката со други комори (на лекари, стоматолози и сл.), органи и организации, со единиците на локалната самоуправа и др. соодветни професионални и др. организации во Македонија и надвор од неа.

Поодделни свои овластувања претседателот може да ги пренесе и на секретарот на Комората со посебен акт.

Член 24

Собранието на Комората го избира претседателот од редот на истакнати работници од струката за време од 4 години, со можност за повторен избор.

Претседателот на Комората својата функција ја врши волонтерски.

Претседателот на Комората за својата работа одговара пред Собранието на Комората.

Член 25

Во отсуство на претседателот, него го заменува потпретседателот на Комората кој се избира од редот на членовите на Управниот одбор, на предлог на претседателот на Комората, кој волонтерски ја врши оваа функција.

Комората има еден потпретседател.

V. ТЕЛА НА КОМОРАТА

Член 26

Тела на Комората се:

- Одбор за професионална етика;
- Суд на честа; и
- други помошни тела.

Одбор за професионална етика

Член 27

Комората има Одбор за професионална етика како тело на Комората, составено од претседател и 4 членови кои ги избира Собранието на Комората со мандат од 4 години, со можност за повторен избор.

Член 28

Одборот за професионална етика ги врши особено следните работи:

- го следи работењето на членовите на Комората;
- констатира кршење на Кодексот на професионалните етички норми и предлага на органите на Комората преземање на соодветни мерки;
- констатира загрозување на угледот на фармацевтот – член на Комората и во врска со тоа зазема соодветни ставови и предлага на органите на Комората преземање на соодветни мерки;
- покренува иницијативи пред Обвинителот на Судот на честа за поведување на постапка, доколку оцени дека се исполнети условите за тоа;
- врши и други работи сврзани со примената на Кодексот на професионални етички норми.

Член 29

Одборот за професионална етика одлучува со мнозинство на гласови од вкупниот број на своите членови.

Суд на честа

Член 30

Комората има Суд на честа.

Член 31

Судот на честа одлучува за повреда на добрите деловни обичаи во работењето од страна на членовите на Комората, повреда на нормите на Кодексот на професионалните етички норми, повреда на одредбите на овој статут и другите акти на Комората, неизвршување на обврските на членовите на Комората и сл.

Член 32

Како повреди на добрите деловни обичаи и Кодексот на професионални етички норми се сметаат особено:

- постапки, односно дејствија во вршење на професијата од членовите на Комората со кои се нанесува штета на правно и физичко лице или на општествената заедница;
- злоупотреба на должноста;
- нелојална конкуренција;
- ставање во промет стоки со неистакнување на квалитетот, со слаб квалитет и со неточна декларација;
- некоректен однос спрема пациентите, односно корисниците на услугите;
- лошо вршење на услугите и одбивање да се постапи по рекламација на корисниците на услугите;
- нелојална реклама;
- други повреди предвидени со закон и други прописи.

Член 33

За повредите од член 31 од овој Статут, Судот на честа изрекува една од следните мерки:

- јавна опомена; и
- привремена забрана за вршење на фармацевтска практика.

Член 34

Судот на честа има претседател, заменик претседател и 3 членови кои ги избира Собранието на Комората со мандат од 4 години со можност за повторен избор.

Член 35

Комората има Обвинител кај Судот на честа и негов заменик.

Обвинителот кај Судот на честа го поднесува и застапува обвинението и презема одредени мерки на заштита поради сторени повреди на добрите деловни обичаи и на Кодексот на професионални етички норми.

Обвинителот е самостоен и независен во покренувањето на постапка пред Судот на честа и ги врши работите врз основа на Статутот и Правилникот за работа на Судот на честа, што го донесува Собранието на Комората.

Член 36

Судот на честа води свиденција за повредите на добрите деловни обичаи.

Судот на честа поднесува до Собранието на Комората годишен извештај за својата работа.

Член 37

Организацијата, постапката и мерките што ги изрекува и други прашања во врска со работата на Судот на честа се уредуваат со правилник што го донесува Собранието на Комората.

VI. АКТИ НА КОМОРАТА

Член 38

Акти на Комората се:

- Статут;
- Кодекс на професионални етички норми;
- Правилник за издавање, продолжување и одземање на лиценца;
- Правилник за континуирана едукација на фармацевтите;
- Правилник за водење на регистар на фармацевтите;
- Правилник за економско-финансиско работење;
- Правилник за работа на Судот на честа;
- Деловник за работа на Собранието и на комисиите;
- Деловник за работа на Надзорниот одбор;
- Правилник за избори на членови на Собранието и други акти.

Собранието на Комората Управниот одбор и другите органи на Комората донесуваат и заклучоци и препораки, заземаат ставови и мислења во согласност со Законот и Статутот на Комората.

Актите од претходниот став 1 од овој член, со исклучок на деловниците за работа на комисиите ги донесува Собранието, а самите деловници комисиите на кои се однесуваат.

Член 39

Иницијатива за донесување или измена и дополнување на Статутот на Комората можат да дадат Управниот одбор, Надзорниот одбор, 10% членови на Собранието и 10% членови на Комората.

Во постапката на донесување, измени и дополнување на Статутот на Комората се организира јавна расправа. Начинот на водењето и траењето на расправата го утврдува Управниот одбор.

Член 40

Статутот, неговите измени и дополнувања, финансискиот план и завршната сметка се сметаат за донесени ако за нив на седницата на Собранието се произнесат повеќе од половина од вкупниот број членови на Собранието.

За донесување на другите акти на Комората потребно е да се обезбеди мнозинство од присутните членови на Собранието.

VII. ЈАВНОСТ ВО РАБОТАТА НА КОМОРАТА

Член 41

Комората обезбедува јавност во своето работење.

Јавноста во работата на Комората ја обезбедува со давање информации за нејзината работа, соработка со средствата за јавно информирање, со издавање на свое гласило и со други форми.

Член 42

Комората има свое гласило – Билтен. Во Билтенот се објавуваат сите акти на Собранието и на неговите тела. Преку Билтенот Комората ги информира своите членови за сите активности на Комората.

По потреба Комората издава периодични билтени, прегледи и други средства за известување преку кои навреме ги информира своите членови и јавноста за своите одлуки за својата работа.

Член 43

Со посебен акт на Комората се определуваат исправите и податоците кои претставуваат тајна и чие соопштување на неовластено лице би било спротивно на интересите на членовите на Комората.

Член 44

Овластеното лице кое дава податоци и информации во врска со работата на Комората е одговорно за нивната вистинитост и точност.

VIII. СТРУЧНА СЛУЖБА НА КОМОРАТА

Член 45

Стручните, административно-техничките, помошните и другите работи за потребите на Комората ги врши стручна служба на Комората.

Стручната служба врши работи околу спроведувањето на Статутот и другите акти што ги донесуваат органите на Комората, примената на законски и подзаконски акти кои се однесуваат на работењето на Комората и остварувањето на нејзините цели и задачи, стручно ги подготвува сите предлози на акти и информации и сл. што треба да бидат на расправа пред органите на Комората и следи спроведување во пракса на донесените акти, одлуки, заклучоци, препораки и сл.

Член 46

Комората има секретар. За секретар може да се избере лице ако ги исполнува следните услови:

- да има завршен правен факултет и
- да има работно искуство во структурата од најмалку 5 години.

Секретарот на Комората го избира и разрешува Управниот одбор на Комората, со мандат од 4 години, со можност за повторен избор, а врз основа на објавен конкурс.

Секретарот ја застапува Комората во имотно-правните односи, ги организира и учествува во подготвувањето на седниците на Собранието, на Управниот одбор и Надзорниот одбор, наредбодавец е за извршување на финансискиот план на Комората, ја организира и раководи со работата на Стручната служба на Комората и врши други работи во согласност со Статутот и другите општи акти на Комората.

Член 47

Секретарот за својата работа е одговорен пред Собранието на Комората, Управниот одбор и пред претседателот на Комората.

Член 48

Бројот на вработените во Стручната служба и нивната плата го утврдува Управниот одбор со посебен акт – Правилник за организација и систематизација.

IX. СРЕДСТВА НА КОМОРАТА

Член 49

Средствата за работа на Комората се обезбедуваат од членарина што ја плаќаат нејзините членови, надоместоци за извршени услуги и членарина која ја плаќаат аптеки (јавни, мешовити, приватни и задружни) и

претпријатија кои вршат промет и производство од областа на фармацевтската дејност во кои се вработени дипл. фармацевти.

Основицата за пресметување, стапката на членарината, начинот и роковите на плаќањето ги утврдува Собранието на Комората.

Х. ПРЕСТАНОК НА КОМОРАТА

Член 50

Комората може да престане ако:

- тоа го заклучи Собранието на Комората, за што одлуката се донесува со двотретинско мнозинство на гласови од вкупниот број на членови; и
- натамошната работа на Комората ја забрани надлежниот орган на власта.

Член 51

Во случај на престанок на работата на Комората, имотот на Комората ќе се даде на Македонското фармацевтско друштво.

ХИ. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 52

Право на толкување на одредбите на овој статут има Собранието на Комората, а помеѓу две собранија ова право го има Управниот одбор на Комората.

Член 53

Овој статут влегува во сила со денот на неговото донесување, а истиот да се објави во гласилото на Комората.

Бр. 01 – 2/1
26 јуни 1992 година
Скопје

Претседател на Комората,
м-р Душан Туцаров, с.р.

31.

Врз основа на член 155 став 5 од Законот за здравствена заштита („Сл. весник на РМ“ бр. 38/91 и бр. 46/93), член 30, од Правилникот за приправнички стаж и за стручниот испит на здравствениите работници („Сл. весник на РМ“ бр. 61/94) и член 12 од Статутот на Фармацевтската комора на Македонија, Собранието на Фармацевтската комора на Македонија, на седницата одржана на 31.05.1995 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ ЛИЦЕНЦА ЗА РАБОТА

И. ОШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој правилник се утврдуваат постапката и условите за издавање и одземање на лиценца (дозвола) за самостојно вршење на работа во фармацевтската дејност на дипл. фармацевти во Република Македонија.

II. ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

Член 2

Лиценцата за работа, во смисла на одредбите од овој правилник, е документ што го издава Фармацевтската комора на Македонија како доказ дека фармацевтот ги стекнал сите услови за самостојно вршење на својата професија.

Лиценцата се смета за издадена откако истата ќе се внесе – запише во Регистарот на фармацевтите што се води при Комората.

Фармацевтот е должен лиценцата да ја истакне на видливо место во просторните каде ја обавува дејноста.

Услови за добивање на лиценца

Член 3

Комората издава лиценца по успешно завршениот приправнички стаж и положен стручен испит, а по претходно барање на заинтересираното лице.

Поред условите од претходниот став, за да се стекне со лиценца, Фармацевтот на комората и ги доставува и следните документи:

- диплома за завршен Фармацевтски факултет;
- уверение за положен стручен испит;
- лекарско уверение за здравствената состојба;
- уверение дека не е осудуван за кривични дела против животот и телото, против честа и угледот, против достоинството на личноста и моралот и кривични дела против здравјето на луѓето;
- најмалку 3 години непрекината практика во струката, доколку раководи со аптекарска дејност.

Документите од претходниот став се доставуваат во фотокопија заверени од судот или општинскиот орган на управата, а уверението од алинеја 3, 4 да не е постаро од 6 месеци од денот на издавањето.

Член 4

Фармацевтот со диплома за завршен Фармацевтски Факултет или со уверение за стекната специјализација односно субспецијализација со кои се здобил надвор од Републиката, треба да се поднесе уверение за соодветна нострификација.

Член 5

Во Регистарот на фармацевтите при Комората, заради самостојно вршење на фармацевтска дејност, може да се запише вонреден или редовен професор кој држел настава на Фармацевтски Факултет од областа на Фармацијата, без приложување на документите од член 3 од овој правилник, односно од алинеја 3 и 4 од член 3 од овој правилник.

Член 6

Дипл. фармацевти од други држави, врз основа на реципроцитет можат да вршат самостојна дејност од својата професија во Републиката и да се здобијат со лиценца за работа, доколку достават до Комората барање со следните документи:

- фотокопија од пасош односно лична карта за странец;
- нострифицирана диплома за завршен Фармацевтски Факултет и уверение за положен стручен испит;
- лекарско уверение за здравствена способност;
- одобрение за работа на странци од надлежен орган;
- уверение дека го владее македонскиот јазик;
- препорака од Комората во која членувал до доаѓањето во Р. Македонија; и
- проверка на стручните знаења и способности пред Комисијата што за таа цел ја формира Комората.

Член 7

По доставување на документите од овој правилник и запишувањето во Регистарот на фармацевтите, Комората издава лиценца која содржи:

- потребните генералии на имателот на лиценцата;
- видот на дејноста за која се издава лиценцата;
- време на важењето на лиценцата;
- дата, место и архивски број на издадената лиценца;
- потпис на претседателот на Комората.

Изгледот на образецот на лиценцата го утврдува Управниот одбор на Комората и тој е составен дел на овој правилник.

Член 8

По проверката на веродостојноста и важноста на потребните документи за издавање на лиценцата за ра-

бота од страна на Комисијата за издавање на лиценци, која за таа цел се формира од страна на Управниот одбор на Комората, на подносителот на барањето истата му се издава во пропишаната форма.

Комисијата од претходниот став се состои од 3 члена и истите се избираат од редот на истакнати наставно – научни и стручни кадри.

Мандатот на членовите на Комисијата за издавање на лиценци трае колку и мандатот на избраните членови на органите на управување на Комората.

III. ВРЕМЕ ЗА ВАЖЕЊЕТО НА ЛИЦЕНЦАТА

Член 9

Издадената лиценца важи неограничено освен во случаите кога се исполнети условите за одземање на лиценцата.

За фармацевтот, странски државјанин, лиценцата важи за времето додека важи одобрението за престој односно одобрението за работа на странци, издадени од Министерството за внатрешни работи.

Член 10

Во текот на важноста на лиценцата за работа, фармацевтот е должен континуирано да се стручно оспособува и усовршува во структурата и во практиката да го потврдува своето знаење.

IV. ОДЗЕМАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

Член 11

Одземањето на лиценцата за работа е времено или трајно.

Член 12

Времено одземање на лиценцата е можна во следните случаи:

1. ако се утврди дека фармацевтот со својата несовесна и нестручна работа го загрозува здравјето на пациентот;
2. ако на фармацевтот со правосилна судска одлука – безбедносна мерка, времено му е забрането вршење на професијата;
3. непочитување и непридржување кон утврдените правила од Кодексот на професионална етика;
4. ако повеќе од шест месеци не уплатува членарина на комората;
5. ако вработи нестручно лице спротивно на Законот.

Член 13

За времено одземање на лиценцата решава Комисијата за издавање на лиценца за работа и по барање на Судот на честа.

Член 14

По истекот на времето наведено во решението за времено одземање на лиценцата, Фармацевтот поднесува писмено барање до Комората за повторно добивање на лиценцата, за што Комисијата за издавање на лиценци одлучува во рок од 30 дена од денот на поднесување на барањето.

Член 15

Трајно одземање на лиценцата и бришење од Регистарот на фармацевтите на Македонија, е можно во следните случаи:

1. ако се откаже од правото за вршење фармацевтска дејност или се откаже од вршење на фармацевтската практика повеќе од три години, а за тоа не ја известил Комората;
2. ако биде лишен од деловна способност или трајно ја загуби способноста за вршење на дејноста;
3. ако го загуби државјанството на Р. Македонија;

4. ако е осуден за кривично дело на безусловна казна затвор од најмалку 3 години или ако му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење фармацевтска дејност.

Член 16

Решението за трајно одземање на лиценцата го донесува Комисијата за издавање на лиценци за работа.

Против решението од претходниот став, дозволена е жалба во рок од 30 дена од денот на доставување на решението, до Управниот одбор на Комората, со тоа да решението донесено по жалбата е конечно.

Против конечното решение може да се поведе управен спор.

Член 17

За одземната, времено или трајно, лиценца за работа решението за тоа се доставува до Министерството за здравство, здравствената организација во која фармацевтот работи и истото се обавува во Билтенот на Комората.

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 18

Овој правилник влегува на сила со денот на усвојувањето од страна на Собранието на Комората.

Бр. 02-8/1
31 мај 1995 година
Скопје

Претседател на
Комората,
м-р Душан Туцаров, с.р.

32.

Врз основа на член 39 од Статутот на Фармацевтската Комора на Македонија, Собранието на Комората, на седницата одржана на 31.05.1995 година, донесе

ПРАВИЛНИК ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТА И НАЧИНОТ НА РАБОТАТА И ВОДЕЊЕТО НА ПОСТАПКАТА НА СУДОТ НА ЧЕСТА И ОБВИНЕЛОТ

Член 1

Со овој правилник се уредува начинот на утврдувањето на одговорноста во вршењето на професијата од членовите на Комората со кои се нанесува штета на угледот на фармацевтската дејност, повреда на Кодексот на професионалните етички норми како и постапката за тоа пред Судот на честа.

Член 2

Членовите на Комората се одговорни за повредите што ќе ги сторат за кој се предвидени како повреди на должностите и кој го нарушуваат угледот на фармацевтите.

Потешки повреди на должноста и нарушување на угледот на фармацевтот се:

- ако при стекнувањето на дозвола за работа-лиценца се утврди дека дал лажни податоци за себе или ако фалсификувал документи во врска со тоа;
- ако е повредена должноста за чување на професионална тајна;
- ако се занимава со работи кои не спаѓаат во неговиот делокруг на работа, а со тие работи се нарушува угледот на фармацевтот односно фармацевтската дејност;
- ако дава здравствена помош надвор од местото на својата работа (тезгарење);
- ако на неморален начин ги презема пациентите или тој го прави со злоупотреба;
- ако не ја плаќа редовно членарината на Фарма-

цетската комора односно не ја плати членарината и по рокот даден со опомена;

пунги во промет односно издаде лек или помошно лековито средство спротивно на условите утврдени со Закон; *

поради некоректен и несгручен однос спрема пациентите односно корисниците на услуги;

ако со злоупотреба или измама во работата за себе или за друг прибави материјална корист; и

други повреди предвидени со Закон и други прописи.

Член 3

За повредите од претходниот член, Судот на честа може да изрече една од следниве мерки:

- јавна опомена и
- престанок на вршење на фармацевтската пракса до една година, односно бришење од Регистарот.

Член 4

Престанок на вршење на фармацевтската пракса може да се изрече за сторени потешки повреди предвидени во член 2 став 2 алинеја 1, 2, 5, 7 и 8.

Член 5

Правосилно изречената мерка се евидентира во посебна за тоа евиденција на Комората и за сторителот се отвара досие.

Органи за утврдување на одговорноста

Член 6

Органи за водење на постапката при утврдување на одговорноста, на Комората се:

1. Суд на честа и
2. Обвинител

Член 7

Органите од претходниот член ги избира Собранието на Комората на начин и постапка определена со Статутот на Комората.

Мандатот на овие органи трае колку и мандатот на Собранието кое ги избира.

Член 8

Судот на честа и Обвинителот се самостојни и независни во донесувањето на одлуките и водењето на постапката, а за својата работа се одговорни пред Собранието на Комората.

Член 9

Правата и должностите на органите за утврдување на одговорност за сторените повреди на фармацевтите се уредува со Законот за здравствена заштита, Статутот на Комората и овој правилник.

Обвинител

Член 10

Обвинителот или неговиот заменик, покренува постапка против фармацевтите во случај кога ќе се оцени дека сториле повреда на своите должности за кое постои основано сомнение.

Член 11

За секоја пријава или поплака, обвинителот одлучува дали постои повреда, кои дејствија ќе ги преземе за утврдување на фактичката состојба, во рамките на своите права и должности.

Член 12

Кога обвинителот ќе оцени дека не е основана поднесената пријава или поплака, истата ќе ја отфрли и за тоа ќе го извести подносителот.

Кога обвинителот ќе оцени дека постои основано сомнение дека е сторена повреда на должностите, ќе преземе мерки и дејствија за прибирање на доказите што се потребни за утврдување на фактичката состојба.

Член 13

Кога од прибраните докази, обвинителот ќе оцени дека постои основано сомнение дека е сторена повреда, ќе поднесе обвинителен акт (обвинение) против сторителот.

Против обвинението може да се поднесе приговор во рок од 8 дена од приемот на обвинението до Судот на честа.

Судот на честа во расправа по приговорот, мериторно одлучува со свое решение.

Суд на честа

Член 14

Судот на честа го сочинуваат: претседател и двајца членови и исто толку заменици.

Член 15

Претседателот на судот на честа ја води постапката на претресот и раководи со седницата на судот.

Во отсуство на претседателот или член на судот на честа, ги заменуваат нивните заменици.

Член 16

Во работата на судот на честа учествува и секретарот на Комората како стручно лице кое се грижи за формално-правната страна на постапката.

Член 17

Одлуките на судот на честа се донесуваат во форма на решенија.

Жалбен совет

Член 18

Жалбениот совет е второстепен орган кој одлучува по жалба поднесена против решението на судот на честа.

Член 19

Жалбениот совет е составен од претседател и два члена.

Претседателот на жалбениот совет и неговиот заменик ги одредува Управниот одбор и тоа по потреба.

Член 20

Претседателот на жалбениот совет го одредува со ставот на Советот за секој предмет кој се води по жалба, посебно.

Постапка по обвинението и жалбена постапка

Член 21

Судот на честа, по приговорот против обвиненијата може да одлучи да се врати предметот на обвинителот за дополнување на доказите и одстранувањето на грешките и пропустите, да ја прекине постапката до правосилното завршување на кривичната постапка, ако сторителот сторил кривично дело за кое е надлежен редовен суд, или да ја запре постапката поради тоа што повредата од обвинението не претставува повреда на должноста согласно член 2 од овој правилник, или ако настапила застареност.

Член 22

По правосилноста на обвинението, судот ќе закаже претрес на кој ќе бидат повикани: обвинетиот, неговиот бранител (кој сам ќе го одбере во рок кој ќе му го

определи судот, а доколку тоа не го стори судот може да расправа и без бранител) и обвинителот.

На самиот претрес пред судот на честа, судот води записник во кој ги внесува потребните генералии на учесниците на постапката, изведувањето на доказите, изјавите на учесниците во постапката и друго.

Член 23

По одржаниот претрес и по изведувањето на предложените докази, судот ќе донесе решение со кое се оглашува за виновен обвинетиот и му се изрекува соодветна мерка, се ослободува од обвинението или во случај кога обвинителот ќе го повлече обвинението.

Одлуката по обвинението се донесува со консензус.

Член 24

Против Одлуката на судот може да се поднесе жалба од страна на обвинетиот и неговиот бранител.

Жалбата се поднесува во рок од 15 дена од денот на приемот на решението до жалбениот совет на Комората, преку судот на честа.

Член 25

По приемот на жалбата претседателот на судот на честа ќе одреди известител по жалбата од редот на членовите на судот, кој ќе го запознае жалбениот совет по наводите од жалбата и битните елементи по предметот.

Член 26

Седницата на жалбениот совет, свикана по жалбата започнува со излагањето на известителот за доказите и наводите во жалбата.

Жалбениот совет може да одлучи да отвори претрес и да решава по жалбата на претрес доколку се утврди дека има нови докази наведени во жалбата, за кои судот не бил запознат или неможел да знае во времето на одлучувањето, а истите битно ја менуваат фактичката состојба.

Член 27

Жалбениот совет решавајќи по жалбата, може решението на судот на честа да го потврди, да го преправи или укине или предметот да го врати на судот на повторно решавање.

Конечната одлука од двете инстанции, се доставува до обвинетиот, неговиот бранител и обвинител и истата се заведува во посебно досие во Комората.

По конечната одлука, за сторителот на обвинението наступуваат правните и други последици од изречената мерка.

Застареност

Член 28

Сторената повреда на должноста застарува за една година од денот на извршувањето на повредата.

Постапката пред судот на честа може да се поведе во рок од 15 дена од денот на дознавањето на повредата но не по истекот од 1 година од денот на извршувањето на повредата.

Член 29

Изречената мерка да се изврши во рок од 60 дена од денот на правосилноста на решението.

Застареноста на гонењето и на извршувањето се прекинува со секое дејствие што ќе ги преземе органите за водење на постапка за повреда на должноста, но не подолго од 1 година.

Овој правилник влегува на сила со денот на донесувањето, со Одлука за усвојување од страна на Собранието на Комората.

Бр. 02 – 6/1
31 мај 1995 година
Скопје

Претседател на Комората
м-р Душан Туцаров, с.р.

33.

Врз основа на член 155 од Законот за здравствената заштита и член 12 од Статутот, Фармацевтската комора на Македонија на седницата на Собранието одржана на 31.05.1995 година, донесе

КОДЕКС

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ЕТИЧКИ ДОЛЖНОСТИ И ПРАВА НА ФАРМАЦЕВТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА

I. УВОДНА ОДРЕДБА

Член 1

Стапувајќи во фармацевтската професија фармацевтите на Македонија се обврзуваат дека: – својот живот ќе го посветат на хуманоста; – својата професија ќе ја вршат совесно и одговорно; – чувањето и враќањето на здравјето на пациентите ќе претставува највисок императив во нивното однесување; – ќе ги чуваат тајните што ќе им бидат доверени при вршењето на професијата; – со сите сили ќе ја чуваат честа и благородните традиции на фармацевтската професија и при вршењето на своите професионални должности нема да дозволат никакви разлики поради возраст, пол, националност, раса, политичка припадност, хендикепираност и општествено-економска положба; – ќе го почитуваат човечкиот живот од создавањето – натаму и дури и под закана нема да го применуваат своето знаење, спротивно на законите на хуманоста; и – на своите учители и колеги ќе им го искажуваат должното почитување.

II. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 2

Кодексот за професионална етика е збир на усвоени начела по кои фармацевтите се должни да се управуваат во својата работа. Тие се во согласност со општите начела на професионалната етика во Фармацијата;

Непридржувањето кон правилата и начелата на овој Кодекс од страна на фармацевтите, ќе претставува повреда на дисциплината на истите.

Заради заштита на угледот, фармацевтите треба меѓусебно да соработуваат и си помагаат, со цел за подобрување на квалитетот на работата, нивниот однос кон општествената заедница и граѓаните и заштитата на интересите на својата професија.

Член 3

Должност на сите фармацевти е да се грижат за правилна примена на овој кодекс и за секоја повреда на професионалната етика да им укажуваат на колегите непосредно и преку надлежните органи на Комората.

Член 4

Фармацевтот е должен во секоја пригода да се бори против стручната инсуфициентност и непочитување на етичките и деонтолошките норми.

Член 5

Фармацевтот е должен да ги почитува законите и своите обврски, освен ако тие се во спротивност со интересот на здравјето на боленитот.

Член 6

Фармацевтот се залага за здравствено воспитување и за растеж на здравствената свест и култура на луѓето. Треба да се залага за спречување на сè она што го загрозува здравјето на човекот, да се бори против општата заостанатост и надрилекарството.

Член 7

При вршењето на својата професија, во границите на со неа определените подрачја на работа и стручна

оспособеност, фармацевтите се самостојни и независни, а за својата работа се одговорни пред сопствената совест, пред болниот, пред органите на фармацевтската Комора и пред општеството.

Член 8

Нагласувањето на сопствената работа и на својата личност не е во согласност со фармацевтската професија и овој кодекс.

Член 9

Фармацевтот е должен да соработува во општо полезните работи што служат за зајакнување на здравјето и за заштита на човековата животна и работна средина, залагајќи се за примена на еколошките принципи.

Член 10

Фармацевтите имаат право и должност, преку своите стручни и други организации, да се изборат за соодветно вреднување на својата работа и да бидат заштитени од професионални ризици.

III. ПОСЕБНИ НАЧЕЛА

1. Фармацевтот и здравствената дејност – личност

Член 11

Фармацевтот решава за чувствителни прашања што се однесуваат на човечкото здравје и живот. Тоа му создава обврски, посебни задолженија и лична одговорност и му причинува професионално и лично задоволство.

Член 12

Фармацевтот не смее да се служи со звања кои не му се доделени официјално. Недозволено е користење на лажни звања што не се во согласност со фактичките квалификации, а посебно ако имаат рекламен карактер.

Член 13

Здравството не смее да биде комерцијализирана дејност. Секој непосреден или посреден публицитет или реклама кои немаат воспитно-заштитен или образовен карактер е забранет за фармацевтот.

Фармацевтот не смее својата работа во јавната здравствена дејност да ја користи за лични намени или за обезбедување корист на други лица.

Фармацевтите одбиваат секаква соработка со лица кои незаконски или нестручно ја вршат здравствената професија.

Фармацевтот не смее да се здобива со корист од пропагирање на фармацевтски и др. производи, освен ако тоа е во согласност со Законот.

2. Односот кон својата професија и граѓаните

Член 14

Заради давање на квалитетна услуга, фармацевтот е должен да го унапредува своето знаење и способности преку разни форми на едукација и стручно усовршување.

Член 15

При вршењето на својата работа, фармацевтите на работа во јавните, мешовитите, приватните и здружени аптеки, се должни да ги применуваат стандардите, и условите при давањето на здравствена заштита, утврдени во Законот за здравствената заштита, Законот за лекови и други акти. Непридржувањето кон определените права и обврски кои произлегуваат од правата на здравствената заштита согласно на законите, сторителот чини прекршок кој навлегува во доменот на личната одговорност.

Член 16

При давањето на здравствената услуга, фармацевтите се однесуваат грижливо и со внимание кон корисниците на нивните услуги, применувајќи го при тоа своето знаење и стручност.

Член 17

Фармацевтот е одговорен при издавањето на лекови, со советување на пациентот, да обезбеди што е можно повеќе адекватна употреба на лекот.

На тој начин фармацевтот – аптекар обезбедува соодветен (максимален), терапевтски ефект кон пациентот и минимум несакани ефекти.

Член 18

Фармацевтот треба да одговори на сите прашања на пациентот што овој ќе му ги постави во врска со името на лекот, чувањето, како и кога треба да го зема лекот, сите несакани ефекти и интеракции со алкохол, храна или други истовремено ординирани лекови.

Член 19

Фармацевтот е должен да ги соопштува сите информации во врска со лекот на пациентот и тоа усмено или писмено. Ова е неопходно и при издавање на лекот на пациентот на рецепта, а особено е значајно овие информации да се даваат кога се работи за издавање на лекови од т.н. рачна продажба кога фармацевтот – аптекар иако експерт за лекови, треба директно, користејќи го своето знаење да учествува при изборот на лекот и при тоа ставајќи го на прво место здравјето на пациентот, а не цената на лекот.

Член 20

Фармацевтот е должен да одбие издавање на лекови кои според неговото стручно убедување и совест би можеле да бидат неетички или штетни за пациентот. Фармацевтот-аптекар треба да се потпира врз своето знаење и совест и при тоа да биде независен од разни влијанија или од несоодветни желби на пациентите, неговите роднини и друго.

Член 21

Фармацевтот не смее да го искористува незнаењето на болниот или да го доведува во заблуда (издавање на несоодветни лекарства, лекарства со изминат рок на траење и сл.) и со тоа за себе или за друг прибави материјална корист или ја влоши здравствената состојба на болниот. Фармацевтот е лично одговорен и за издавање на лекови без рецепти.

Член 22

Болниот не може сам да го процени квалитетот на фармацевтската услуга, затоа мора да постои потполна доверба помеѓу болниот и фармацевтот. Таквата доверба, фармацевтот мора да ја створи и негува со квалитетот на својата работа.

Член 23

Фармацевтот не смее да се согласи ниту да наговара други да работат во услови кои можат да им наштетат на нивната независност во обавувањето на нивната стручна работа, да се намали квалитетот на услугите или од него да бараат неетичко извршување на стручната работа.

Член 24

Фармацевтот соработува со организации и институции кои имаат цел за подобрување на фармацевтската професија, и со вложување на свој труд да допринесе за нивниот развој и работата на истите.

Член 25

Фармацевтот соработува со други здравствени работници во сеопфатноста на болеста на болниот, во

дијагностицирањето со изведување на потребните клиничко-хемиски анализи и во терапијата со давање на упаства за сигурна и рационална употреба.

Член 26

Меѓусебната соработка меѓу фармацевтите се темели врз професионалноста, искреноста, отвореноста, пренесувањето и разменувањето на искуства.

Фармацевтот треба да се однесува кон колегите и кон соработниците како што тој сака тие да се однесуваат кон него.

Член 27

Фармацевтот го цени и го почитува знаењето, достоинството и стручноста на секој здравствен работник и соработниците, без оглед на работното место, бидејќи знае дека само таквите односи обезбедуваат услови за креативност и конструктивна критика.

Член 28

Правилата на колегијалноста бараат фармацевтите да го бранат колегата кој необјективно бил нападнал.

Член 29

Разликите во мислењата никогаш не смеат да предизвикаат некоректност и да ги надминат општите правила на однесувањето. Кога несогласувањата не можат да се надминат, смирувањето е итно и задолжително преку овластени органи на Фармацевтската Комора.

Член 30

Во работните и други меѓусебни спорови, фармацевтот е должен да направи се, тие што побргу да се решат, бидејќи таквите односи влијаат на личниот углед на фармацевтот и угледот на професијата.

Член 31

Дејства како што се озборување, омаловажување, неоправдано и во јавноста лаички искажана критика за колегите, се недостојни за фармацевтот.

Во случај на потешки или повторувани дејства од претходниот став, таквото однесување ќе стане предмет на работа на Судот на честа на Комората.

Член 32

За стручната несоодветност на работата на друг фармацевт, може да се даде негативно мислење во стручната средина само во присуство на засегнатиот фармацевт. Оценката за тоа треба да биде објективна, аргументирана, без лична повреденост или навреди.

3. Професионалниот лик на фармацевтот

Член 33

Во професионалниот и приватниот живот, фармацевтот ги негува афирмира личните квалитети, соодветни на улогата на јавен работник. Свесен е дека секој несоодветен, лекомислен, за фармацевт нечесен и понижувачки акт ги погодува и другите здравствени работници.

Член 34

На фармацевтот основно водило-начело е грижата за здравјето и благосостојбата на болниот и општеството.

Член 35

Фармацевтот внимава на достоинството и честа на својот позив, не учествува во никаква активност која би ја ставила професијата на лош глас и објективно би ги довело во прашање етичките норми во струката.

Се грижи за производство, пуштање во промет и издавање на оние лекови и помошни средства кои што се со добар квалитет и одговараат на пропишаните и законски норми.

Член 36

Секоја одлука што ќе ја одбере при своето работење треба да се потпира на неговото чувство за тоа што е правилно, а не колку е профитабилно. Струката не смее да се жртвува на желбата за добивка. Потребите на болниот се на прво место.

Член 37

Фармацевтот ја почитува доверливоста и личната природа на стручните документи. Било какви податоци за болниот кои што фармацевтот ги добива при вршењето на својот позив, се сметаат за доверливи и ги чува како професионална тајна. Исклучок се само примерите каде што тоа го бара интересот на болниот или законот.

Член 38

Согласно начелата за безбедност и солидарност, фармацевтите без оглед на нивното работно место и работна способност, треба да бидат подготвени да се јават на работа во услови на вонредни состојби, свесни за моралната и човечка одговорност.

4. Фармацевтот и здравственото воспитување

Член 39

Здравството не може во секојдневната практика или развој да постигне нешто солидно и трајно без општите настојувања за здравственото воспитување на поединецот и на населението.

Член 40

Дефиницијата на здравјето ги обврзува фармацевтите и останатите здравствени работници да делуваат на своето работно место или во јавниот живот, во смисла на здравствено воспитување и со тоа на луѓето им помогнат да постигнат подобар квалитет на живеење.

Член 41

Фармацевтот настојува населението да се насочува и обучува за прва помош и друга здравствена помош во вонредни околности.

Фармацевтот учествува во работата на хуманитарните организации, како што се Црвениот крст и други воспитни установи.

5. Фармацевтот, стручното усовршување и образование

Член 42

Постојаното следење на достигнувањата на медицината и стручното усовршување се должност на секој фармацевт. Стекнатото стручно знаење фармацевтот треба да го пренесува на своите колеги, особено на помладите.

Член 43

Постојаниот развој и напредок на фармацевтската наука и струка, бара до фармацевтот постојано усовршување и образование во областа на медицинската теорија и практика, преку работа во самостојните стручни друштва, во здруженија, во научни и професионални установи.

Член 44

Фармацевтот е должен постојано да се грижи за растежот на личните сознанија. Затоа настојува да ги збогати своите знаења од областа на хуманистичките, природно-научните и општествените науки.

Член 45

Фармацевтот е должен да се избори за такви услови во општеството и во организацијата на здравството, кои ќе овозможат и постојано следење на развојот, на

достигањата и на усовршување на знаењата и на вештините на медицинската наука.

Член 46

Со непрекинато стручно усовршување и подигање на својот личен углед, фармацевтот ја исполнува својата професионална должност и се оспособува за успешно вршење на традиционалната функција во одбрана на здравјето, хуманизмот и човечкото достоинство на граѓанинот.

Член 47

На фармацевтските приправници треба да им се посветува посебно внимание и грижа заради нивното поуспешно усовршување и напредување.

На фармацевтските приправници мора да им се обезбеди сестрана и темелна практика зошто таа не може да биде половична и фиктивна и тие мора правилно да се упатат во принципите на фармацевтската етика, без која ниту стручната практика ниту стекнатите знаења не би имале соодветна вредност.

6. Фармацевтот – јавен работник

Член 48

Бидејќи објекти на работење на фармацевтот се човековото здравје и живот, неговата работа не може да се третира како занает, туку како професија. Припадноста на таа професија трае од дипломирањето до смртта, а тоа подразбира посебни обврски што ги наложуваат морално-етичките мерила и законските прописи.

Член 49

Однесувањето и постапките на фармацевтите треба да бидат во согласност со морално-етичките мерила и нивната совест.

Член 50

При објавувањето на стручни и научни публикации фармацевтот е должен да ги почитува општите закони за печатот и за јавните настапи.

Член 51

Етичко-моралните начела во публицистичкиот сегмент на фармацевтската професија се неспоиви со плагијаторството, со стокмувањето на резултатите и податоците од испитувањата и истражувањата, со фалсифкување на резултатите, со селекција на податоците за средствување на статистички модел заради добивање на средства за научни или стручни проекти, за стипендии или за добивање на друг вид профит од разни финансирани.

Член 52

Стручните и научни спорови и дискусии фармацевтот може да ги води исклучиво преку научни и стручни списанија и собири, а никако преку јавните општи медиуми.

Член 53

Сите стручни објавувања во популарни гласила треба да бидат наменети исклучиво за популаризација на фармацевтската струка и наука и за ширење на општата здравствена просветеност и здравствена култура. Недоволно испробани начини на лекување не смеат да се публикуваат пред нестручната јавност и да се прикриваат опасностите од таквите методи, зашто тоа претставува прекршок.

Член 54

Недозволено е фармацевтот неаргументирано да ги обавува или да ги прокламира успешните но непроверени начини на лекување и непроверени лековити средства.

Член 55

Морално-етички не е дозволено фармацевтот да ги стави својата професија и професионални контакти во функција на граѓанска или политичка афирмација и за други недозволен активности.

7. Фармацевт – вештак

Член 56

Фармацевтот – вештак својата работа на вештачење треба да ја врши во согласност со својата совест и знаење, а своето мислење и наод да ги даде прецизно и целосно, почитувајќи ги етичките начела на својата професија. Без оглед на личниот или друг однос кон странките, вештатот при истражувањето треба да биде непристрасен и чесен.

Член 57

Во својата работа вештатот е должен да ја почитува професионалната тајна.

Член 58

Работата на вештатот треба да биде високо стручна, морална и професионална. Во никој случај тој не смее да биде навредлив и надмен кога неговото стручно знаење и мислење не е во согласност со мислењето на друг вештак.

Член 59

Кога вештатот го дава својот наод или мислење, треба да биде стручно издржан и убедлив, а наодот да се засновава исклучиво врз аргументи. Вештатот не смее да се впушта во лични расправи, а неговите наоди и во непредвидливи околности треба да останат без лична повреденост или субјективност.

Член 60

Ако утврди дека неговото знаење не е доволно, односно дека е потребно пошироко и дополнително проучување на случајот, должен е на судот да му обрне внимание за тоа и да предложи за кои прашања треба да се прошири вештачењето или какви вештаци треба да се повикаат.

8. Фармацевтот и меѓународното хуманитарно право

Член 61

Меѓународните хуманитарни начела се задолжителни за фармацевтите при нивната професионална работа.

Член 62

Фармацевтската комора на Македонија треба постојано да ги известува фармацевтите и јавноста за документите што ги донесуваат ООН (СЗО, УНИЦЕФ, ФАО и други здравствени, социјални и хуманитарни меѓународни организации).

Член 63

Фармацевтската комора на Македонија преку своите претставници, ја известува редовно меѓународната јавност за настојувањата на нашата земја во ширењето на начелата на меѓународното хуманитарно право.

IV. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 64

Фармацевтската комора на Македонија се грижи за постојано почитување, развивање и унапредување на кодексот.

Член 65

Кодексот на Фармацевтската комора на Македонија, насоките на Светското здружение на фармацевтите и Светската здравствена организација се задолжителни.

телни за сите фармацевти на Македонија. Затоа се должни да ги познаваат начелата и да ги применуваат при вршењето на секојдневните работни обврски.

Оттука произлегува правото и должноста на фармацевтите да преземаат мерки против оние свои колеги кои ги кршат тие начела.

Член 66

Овој кодекс влегува на сила со денот на донесувањето.

Бр. 02-7/1
31 мај 1995 година
Скопје

Претседател на
Фармацевтската комора на
Македонија,
м-р Душан Туцаров, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води постапка за обнова на постапката по тужбата на тужителот Фетан Камил од с. Долна Бањица, против тужените Исмаили Фаил и Исмаили Камил Ердоган од с. Долна Бањица, а сега со непозната адреса во Швајцарија.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса во Швајцарија, за привремен застапник му е назначен Фазлиу Имер – стручен соработник во судот, односно сè додека тој не се појави пред судот, односно сè додека органот за старателство не го извести судот дека му поставил привремен старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 1152/92. (277)

Пред Општинскиот суд во Гостивар заведен е граѓански спор за утврдување право на сопственост по тужбата на тужителот Рафајлоски Рафе Глигор од с. Зубовце, против тужените Иванов Севдов Божидар, Сотирова Андреева Ратка, Колева Андреева Василка, Рафаилова Андреева Сана, Рафаилова Сабринова Агнија, Рафаилов Русе Кирил, Глигорова Русева Вања, Иванова Севдова Анета и Иванова Севдова Лидија, сите од НР Бугарија со непозната адреса. Вредност неопределена.

На тужените им е поставен за привремен застапник Герасим Герасимовски од Гостивар, дипломиран правник, кој ги застапува тужените сè додека органот за старателство не им назначи старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 430/95. (279)

Пред Општинскиот суд во Гостивар се води бракоразводен спор од тужителката Емрулахин Музијан, ул. „Младен Симоновски“ бр. 55, Гостивар, застапувана од полномошникот Гуран Дема, адвокат од Гостивар, против тужениот Емруали Невзат од Гостивар, сега со непозната адреса во Германија.

Бидејќи тужениот е со непозната адреса во Германија, за привремен застапник му е назначен Фидани Шопи, стручен соработник во Општинскиот суд во Гостивар кој ќе го застапува тужениот сè додека не се појави пред судот односно додека органот за старателство не му постави старател.

Од Општинскиот суд во Гостивар, П.бр. 569/95. (280)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КОЧАНИ Судско одделение – Виница

Пред Општинскиот суд во Кочани – Судското одделение во Виница, заведен е спор за развод на брак по

тужбата на тужителката Сузана Алиова Ибраимовска од Виница сега на привремена работа во Офенбург – Германија, преку полномошникот адвокат Љупчо Прокотенко од Виница, против Дилавер Наил Ибраимовски од Кочани, ул. „Стамен Манов“, сега во Германија со непозната адреса.

Се повикува тужениот да се јави во Општинскиот суд во Кочани – Судско одделение во Виница, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на судскиот оглас или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Општинскиот суд во Кочани – Судско одделение во Виница, П.бр. 126/95. (278)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

Пред Општинскиот суд во Дебар заведен е спор за утврдување право на сопственост и предавање во владение на недвижност по тужбата на тужителите Клобочишта Екрем, Клобочишта Зија и Клобочишта Рифат од Дебар, против тужените Клобочишта Сами, кој се наоѓа во САД со непозната адреса на живеење, и Клобочишта Атан од Дебар. Вредност на спорот 1.000.000,00 денари.

Се повикува тужениот Клобочишта Сами од Дебар, сега со непознато место на живеење во САД, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд да достави сегашна адреса на живеење. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги застапува неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд во Дебар, П.бр. 220/95. (282)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КАВАДАРЦИ

Пред Општинскиот суд во Кавадарци заведена е парична постапка П.бр. 204/95 по тужбата на тужителот Гошо М. Тодоров од Кавадарци, ул. „Јане Сандански“ бр. 11, против тужениот Игно Ристо Андонов бул. „АВНОЈ“ – Нови Белград – Република Југославија, сега со непозната адреса.

На тужениот Игно Ристо Андонов за привремен застапник му е поставен Ѓорѓи Митрев, адвокат од Кавадарци кој ќе ги преземе неговите права и обврски.

Од Општинскиот суд во Кавадарци, П.бр. 204/95. (276)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред Општинскиот суд во Куманово се води спор за развод на брак по тужбата на тужителот Нусрет Љатиџи од с. Отља Куманово, против тужената Ајрије Љатиџи моинско Јусуфи. Општинскиот суд во Куманово на тужената ѝ постави привремен застапник Аниша Аргировска, стручен соработник при овој суд која ќе ја застапува тужената до правосилното окончување на постапката, сè додека тужената односно нејзиниот полномошник не се појави пред судот.

Од Општинскиот суд во Куманово, П.бр. 42/94. (281)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред овој суд се води спор за развод на брак по тужбата на тужителката Нермин Целатини од с. Урвич – тетовско, против тужениот Назмит Целатини од с. Урвич, сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужениот да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да достави своја адреса или постави свој полномошник. Во спротивно, ќе му биде одреден привремен старател кој ќе ги штити неговите права и интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П.бр. 668/95. (275)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ШТИП

Пред Општинскиот суд во Штип во тек е граѓански спор за сопственост по тужбата на тужителите Олга Пандазиева од Скопје, Благој, Методија и Славка Успрцови, сите од Скопје, против тужените Милица Шишковиќ и Зобеница Миладин и Милан во странство со непозната адреса на живеење.

Се повикуваат тужените Милица Шишковиќ и Зобеница Миладин и Милан да се јават во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во овој суд или во истиот рок да достават точна адреса на живеење или престојување. Доколку не се јават до означениот рок, согласно Законот ќе им биде поставен привремен застапник кој ќе ги штити нивните интереси.

Од Општинскиот суд во Штип, П. бр. 922/94 (292)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 487/95 од 25.V.1995 год. е отворена стечајна постапка над должникот ЗК „Анска Река“, ул. „Првмајска“ 66, Валанцово.

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд. За стечаен управник е одреден Тодоров Ристо од Валанцово, ул. „Ленинова“ бр. 6, телефон 81-080.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 18.VII.1995 год. во 11,30 часот, соба број 60 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (995)

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 409/94 од 15.II.1995 год. е отворена стечајна постапка над ЗЗ „Тромега“, с. Старо Коварево – Струмица.

За стечаен судија се определува Зорица Бочварска, судија при овој суд.

За стечаен управник е поставен Љупчо Михајловиќ, економист од Струмица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ со пријава и докази во 2 примероци и вврманска уплатница за платена судска такса од 600,00 ден. на жиро с-ка бр. 40100-840-033-3338 – Републички буџет.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 7.IX.1995 година во 10 часот во просториите на судот.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови. Овој оглас е истакнат на судската табла на 15.II.1995 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (996)

Со решението Ст. бр. 204/94 од 04.V.1995 година на Окружниот стопански суд во Штип одобрено е прифаќањето на програмата за финансиска и сопственичка трансформација на ПОС „Илинден“ – Вина, донесена од Управниот одбор, а прифатена од доверителите на должникот на закажаното рочиште на ден 04.V.1995 година.

Мерките по програмата за финансиска и сопственичка трансформација на должникот имаат правно дејство спрема своите доверители.

Од Окружниот стопански суд во Штип. (997)

Стечајниот совет на Окружниот стопански суд во Штип објавува дека со решението Ст. бр. 61/95 од 12.IV.1995 год. е отворена стечајна постапка над ЗЗ „Јане Сандански“, с. Муртино – Струмица.

За стечаен судија се определува Зорица Бочварска, судија при овој суд.

За стечаен управник е поставен Борис Грозданов, економист од Струмица.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават побарувањата во рок од 30 дена сметано од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ со пријава и докази во 2 примероци и вврманска уплатница за платена судска такса од 600,00 ден. на жиро с-ка бр. 40100-840-033-3338 – Републички буџет.

За испитување на побарувањата се закажува рочиште на ден 7.IX.1995 година во 10,30 часот во просториите на судот.

Се повикуваат должниците без одлагање да ги платат своите долгови. Овој оглас е истакнат на судската табла на 12.II.1995 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (998)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ст. бр. 1726/94 од 15.V.1995 година отворена е стечајна постапка над должникот Претпријатието за промет и услуги „Дадо“ ДОО експорт – импортер, бул. „АСНОМ“ бр. 12/1-26 – Скопје.

За стечаен судија е одредена Гордана Јовановиќ, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, тел. 741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 28.VI.1995 година во 8,45 часот, соба бр. 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1015)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1184/93 од 29.V.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот Претпријатието за внатрешна и надворешна трговија увоз-извоз „Екко“ од Скопје, ул. „Васил Главинов“ бб.

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Заковски, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, телефон 741.545 од Скопје.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на ден 4.IX.1995 година во 10,45 часот, соба бр. 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1016)

Окружниот стопански суд во Битола, со решението „Ст. бр. 785/94 од 02.VI.1995 година према должникот „Јавор експорт“ – Битола, отвори стечајна постапка при што за стечаен судија го определи Коста Споса, судија во Окружниот стопански суд во Битола. За стечаен управник е одреден Томе Петровски од Битола, ул. „Прилепска“ бр. 68.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот со пријава таксирани со 600,00 денари судски такси во два примероци со докази, а должните во истиот рок да ги измират своите обврски према должникот.

Рочиштето за испитување на побарувањата се закажува на 10.VII.1995 година во 10 часот во Окружниот стопански суд во Битола.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 02.VI.1995 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1017)

Со решението Ст. бр. 323/94 од 06.VI.1995 година на Окружниот стопански суд во Битола, прифатен е предлогот на доверителите за привремено запишување на стечајната постапка према должникот Санлара „Илинден“ од Битола стечајната постапка од 20.IV.1995 година, привремено е запрена и должникот продолжува со работа.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (1018)

СООПШТЕНИЕ

Претседателството на Здружението на стечајните работници на Република Македонија и Општинското Здружение на стечајните работници на општина Битола, на заедничката седница одржана на 17.5.1995 година донесе

ОДЛУКА

Се разрешува Грамосли Спасија разрешена од функцијата претседател на Здружението на стечајните работници на Република Македонија.

За функцијата претседател е избрана Нада Симиќ, која е и единствен потписник на сите акти и документи на Здружението на стечајните работници на Република Македонија.

Здружение на стечајните работници на Република Македонија

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека со решението Ш.Л. бр. 195/94 од 25.V.1995 година, заклучена е ликвидационата постапка над должникот, Услуга претпријатието „М Д С“ ДОО – Скопје, ул. Ципо Поповиќ бр. 3/25.

По правосилноста на решението, должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1013)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 137/95 од 08.VI.1995 година, отвори постапка за редовна ликвидација на Претпријатието за трговија на големо и мало „Крмако“ ДОО експорт-импортер од Скопје, ул. „Кузман Кашидан“ бр. 16.

За ликвидационен управник се определува Илија Заковски од Скопје, ул. „Рузвелтова“ бр. 54, тел. 741-545.

Се повикуваат доверителите на ликвидационот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот

во „Службен весник на РМ“ со пријава во два примероци со докази. Се повикуваат должниците да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на ден 17.VII.1995 година во 8,30 часот во соба бр. 154 на овој суд.
Од Окружниот стопански суд во Скопје. (1014)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93) и Одлуката за начинот и постапката за трансформација-доприватизација на општествениот капитал на А.Д. „ОХРИДТУРИСТ“ – Охрид бр. 02-821 од 19.06.1995 година, А.Д. „ОХРИДТУРИСТ“ – Охрид, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ЗА НАЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. А.Д. „ОХРИДТУРИСТ“ – Охрид, започнатата трансформација на претпријатието по Законот за општествен капитал, продолжува да ја спроведува по Законот за трансформација на претпријатието со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93).

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон претпријатието, во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат истовремено, до претпријатието и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

4. Барањата за заштита на своите права да доставуваат на посебен образец пропишан од Агенцијата.

5. Седиштето на А.Д. „ОХРИДТУРИСТ“ – Охрид е на ул. „Партизанска“ бр. 8, Охрид. (1049)

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), АД ЗИК „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ ШТИП ДОО КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД АД ЗИК „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ ШТИП ДОО КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК

1. АД ЗИК „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ ШТИП ДОО КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК, отпочна со постапката за трансформација на општествениот капитал во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат поранешните сопственици, односно нивните правни наследници, кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон АД „ЗИК ЦРВЕНА СВЕЗДА“ ШТИП ДОО КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК.

3. Седиштето на АД ЗИК „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ ШТИП ДОО КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК е во Штип, ул. Рибник – 66.

4. Своите побарувања барателите да ги достават до АД ЗИК „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ ШТИП ДОО КЛАНИЦА СО ЛАДИЛНИК и истовремено до Агенцијата

на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на посебен образец („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94) во рок од 60 дена сметано од денот на објавувањето на огласот. (1009)

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93) АД ЗИК „ЦРЕНА СВЕЗДА“ ШТИП ДОО „Таринци“ и ДОО „Таком“ с. Таринци, објавува

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. АД ЗИК „ЦРЕНА СВЕЗДА“ ШТИП ДОО „Таринци“ с. Таринци и ДОО „Таком“ с. Таринци (фабрика за сточна храна и Краварска фарма), ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањата се врши на посебен образец потпишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во два примероци од кои едниот до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, а другиот до АД ЗИК „ЦРЕНА СВЕЗДА“ ШТИП, ДОО „Таринци“ и ДОО „Таком“ с. Таринци. (1010)

Врз основа на член 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ Рудници и индустрија за огноотпорни материјали и керамика, трговија на големо и мало и увоз-извоз, Акционерско друштво во мешовита сопственост со ПО Пехчево, објавува

ОГЛАС

СО КОЈ ГИ ПОВИКУВА НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ ДА ГИ ПРИЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ДО ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Акционерското друштво „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ Рудници и индустрија за огноотпорни материјали и керамика, трговија на големо и мало и увоз-извоз – Пехчево, ги повикува поранешните сопственици и нивните наследници, државјани на Република Македонија, да ги најават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. Најавувањето на побарувањата се врши на образец пропишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите барања барателите ги доставуваат до Акционерското друштво „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ Рудници и индустрија за огноотпорни материјали и керамика, трговија на големо и мало и увоз-извоз Пехчево, ул. „Индустријска“ бр. 6 Пехчево. (1011)

Врз основа на чл. 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ бр. 38/93) АД ЗИК „ЦРВЕНА СВЕЗДА“ ШТИП ДОО „Свезда Комерц“, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 2 и 4, објавува

ОГЛАС
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-
ВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. АД ЗИК „Црвена Звезда“ ДОО „Свезда Комерц“ Штип, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања во рок од 60 дена од денот на објавувањето на огласот.

2. Пријавувањето на побарувањето се врши на посебен образец потпишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

3. Своите побарувања барателите ги доставуваат во два примероци од кои едниот до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, а другиот до АД ЗИК „Црвена Звезда“ Штип ДОО „Свезда Комерц“ на ул. „Страшо Пинџур“ бр. 2 и 4.

(1003)

ОГЛАС
ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУ-
ВАЊА

1. АД „МЕТАЛМОНТ“ – ПРИЛЕП ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија доколку ги има да ги пријават своите имотни побарувања од претпријатието.

2. Пријавувањето да се изврши на образец пропишан од Агенцијата за приватизација на Република Македонија.

3. Побарувањата да се достават до АД „Металмонт“ Прилеп, ул. „Александар Македонски“ бб. и до Агенцијата за приватизација на Република Македонија.

Рокот за пријавување е 60 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

(1005)

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатија со општествен капитал („Службен весник на Република Македонија“ број 38/93) и Одлуката за трансформација број 02/333/2 од 21.03.1995 година, Акционерско градежно друштво „Техника“ – Скопје, објавува:

ОГЛАС
ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ЗА НАЈАВУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊА ЗА
ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПРАВА

1. АГД „Техника“ – Скопје отпочнува постапка за трансформација на остатокот на општествениот капитал во друштвото во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници, државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги најават своите побарувања кон Друштвото, во рок од 60 дена, сметано од денот на објавувањето на огласот.

3. Своите побарувања барателите ги поставуваат истовремено до Друштвото и до Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

4. Барањата за заштита на своите права се доставуваат на посебен образец пропишан од Агенцијата што е

објавен во „Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/94.

5. Седиштето е на улица „11-ти Октомври“ бр. 36 во Скопје.

(1006)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), АД Рудници за неметали „Димче Мирчев“ ц.о. Титов Велес, објавува

ОГЛАС
СО КОЈ СЕ ПОВИКУВААТ ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА
ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Акционерското друштво Рудници за неметали „Димче Мирчев“ ц.о. Титов Велес објавува дека е во фаза на трансформација, согласно одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на Република Македонија да ги пријават побарувањата во рок од 60 дена сметано од денот на објавување на огласот.

3. Пријавувањето на побарувањата да го вршат на образец потпишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и истовремено да го достават до друштвото и Агенцијата.

4. Седиштето на друштвото е на улица „Раптански пат“ бб, Титов Велес.

(1008)

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал (Сл. весник на РМ 38/93), АД рудници за неметали „Димче Мирчев“ ц.о. Титов Велес, објавува

О Г Л А С
СО КОЈ СЕ ПОВИКУВААТ ПОРАНЕШНИТЕ СОП-
СТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕД-
НИЦИ ДА ГИ НАЈАВАТ СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА
ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Акционерското друштво рудници за неметали „Димче Мирчев“ ц.о. Титов Велес објавува дека е во фаза на трансформација, согласно одредбите од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на Република Македонија да ги пријават побарувањата во рок од 60 дена сметано од денот на објавување на огласот.

3. Пријавувањето на побарувањата да го вршат на образец потпишан од Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал и истовремено да го достават до друштвото и Агенцијата.

4. Седиштето на друштвото е на улица „Раптански пат“ бб Титов Велес.

(1040)

О Б Ј А В И

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, АД „Авто центар“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претприја-

тието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Антон Попов“ бб во време од 08 до 14 часот.

(1002)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, „Велурфлок“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на претпријатието во закуп, Менаџерски откуп и издавање акции заради дополнително вложување.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Воин Драшковиќ ББ во време од 8.00 до 14.00 часот.

(1007)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Интермаркетинг-експорт“

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Вкупниот капитал на договорното претпријатие „ИНТЕРМАРКЕТИНГ – ЕКСПОРТ“ има карактер на приватен.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Илинденска 138 во време од 7,00 до 15,00 часот.

(1058)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Нискоградба“ – Гостивар

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Кеј „Вардар“ бр. 115 во време од 7,00 до 15,00 часот.

(1045)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Црвен Трендафил“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Во постапката за трансформација целокупниот општествен капитал го има трансформирано во приватен.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Илинденска б.б. во време од 7,00 до 15,00 часот.

(1067)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Изомак“ ДОО експорт-импорт – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Вкупниот капитал на „Изомак“ ДОО експорт-импорт има карактер на приватен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Кузман Ј. Питу бр. 19 во време од 7,00 до 15,00 часот.

Комплекс Скопјанка – мезанин

(1068)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Автокомерц“ – Битола

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Новачки пат бб – Битола во време од 7,00 до 15,00 часот.

(1035)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Агросервис“ – Автокуќа – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието.

тието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Во постапката за трансформација целокупниот општествен капитал го има трансформирано во приватен.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Антон Попов бб во време од 7,00 до 15,00 часот.

(1036)

ОБЈАВУВА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Максигнал“ ЦО – Скопје,

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Даме Груев бб – Скопје во време од 7,00 до 15,00 часот.

(1037)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Караторман“ – Сруга

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: продажба на претпријатието на лица кои го преземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. с. Враништа во време од 7,00 до 15,00 часот.

(1038)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Дехитекс“ – Демир Хисар

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на претпријатието во закуп.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2-4/6 Скопје во време од 7,00 до 15,00 часот.

наат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Маршал Тито бр. 14 Демир Хисар во време од 7,00 до 15,00 часот.

(1039)

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 14.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: пренесување на остатокот на општествениот капитал на Агенцијата.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Илинденска бр. 97 – Тетово, во време од 7,00 до 15,00 часот.

(1041)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „Електропроводомонт“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 6.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: предавање на остатокот на неоткупениот дел од акциите на Агенцијата.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. Момин Поток бб – Скопје во време од 7,00 до 15,00 часот.

(1042)

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Хемзем“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 14.06.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: претпријатието се дели на две мали претпријатија со моделот откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Никола Вапцаров“ бр. 2-4/6 Скопје во време од 7,00 до 15,00 часот.

(1043)

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот за Коефициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на животот во Република Македонија за месец април 1995 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/95), е направена грешка поради што се дава

И С П Р А В К А

НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПОРАСТОТ НА ЦЕНИТЕ И ПОРАСТОТ НА ТРОШОЦИТЕ НА ЖИВОТОТ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА МЕСЕЦ АПРИЛ 1995 ГОДИНА

Во точка 1 наместо бројот „0,007“ треба да стои бројот „-0,007“

По овластување на
Директорот
Вера Велковска

СОДРЖИНА

- | | | | | | |
|------|--|-----|------|---|-----|
| 779. | Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Република Македонија | 737 | 795. | Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Советот на Музејот на Македонија, Археолошки, Етнолошки и Историски – Скопје | 740 |
| 780. | Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања – Скопје за именување индивидуален работоводен орган на Институтот | 737 | 796. | Одлука за избор на членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на НИРО Службен весник на Република Македонија | 741 |
| 781. | Одлука за давање согласност на Одлуката на Советот на РО Земјоделски институт – Скопје за именување индивидуален работоводен орган на Институтот | 737 | 797. | Одлука за избор на членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Македонската филхармонија | 741 |
| 782. | Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Издавачкиот совет на НИРО Службен весник на Република Македонија | 737 | 798. | Одлука за избор на претседател и членови на Одборот за меморијалниот простор во зградата на Собранието на Република Македонија | 741 |
| 783. | Одлука за избор на членови на Конкурската комисија за именување индивидуален работоводен орган на Музеј на Македонија, Археолошки, Етнолошки и Историски – Скопје | 738 | 799. | Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација Медицински центар „Кавадарци“ – Кавадарци | 742 |
| 784. | Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Советот на Рударско-геолошкиот факултет во Штип | 738 | 800. | Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација – Медицински центар – Кичево | 742 |
| 785. | Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Советот на Факултетот за туризам и угостителство – Охрид | 738 | 801. | Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација – Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања – Охрид | 742 |
| 786. | Одлука за разрешување и именување претставници на Републиката во Собранието и во Советот на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола | 738 | 802. | Одлука за давање согласност на Статутот на Јавната здравствена организација – Завод за здравствена заштита – Кочани | 742 |
| 787. | Одлука за именување членови на Посебната комисија за именување декан на Филолошкиот факултет во Скопје | 739 | 803. | Одлука за воспоставување на дипломатски односи меѓу Република Македонија и Република Сингапур | 742 |
| 788. | Одлука за именување членови на Посебната комисија за именување директор на Педагошката академија „Св. Климент Охридски“ – Скопје | 739 | 804. | Одлука за изменување на Одлуката за прибирање, користење и управување на средствата од Програмата PHARE на Европската Унија во Република Македонија | 742 |
| 789. | Одлука за именување членови на Посебната комисија за именување директор на Педагошката академија во Битола | 739 | 805. | Одлука за дополнително поттикнување на остварен нето девизен прилив | 743 |
| 790. | Одлука за именување членови на Посебната комисија за именување декан на Факултетот за драмски уметности – Скопје | 739 | 806. | Одлука за определување на локацијата за изградба на мотел со придружни објекти покрај регионалниот пат Струга – Калешта, на подрачјето на општината Струга | 743 |
| 791. | Одлука за именување членови на Посебната комисија за именување декан на Факултетот за музичка уметност во Скопје | 740 | 807. | Одлука за изменување на Одлуката за определување на локацијата за изградба на рудник за талк „Извор“, на подрачјето на општината Титов Велес | 743 |
| 792. | Одлука за именување членови на Посебната комисија за именување декан на Природно-математичкиот факултет во Скопје | 740 | 808. | Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Ученичкиот дом „Крсте Петков – Мисирков“ – Кавадарци | 743 |
| 793. | Одлука за именување членови на Посебната комисија за именување декан на Архитектонскиот факултет во Скопје | 740 | 809. | Одлука за именување претставник на Републиката во Советот на УЦСО „Свети Наум Охридски“ – Македонски Брод | 744 |
| 794. | Одлука за именување членови на Посебната комисија за именување декан на Економскиот факултет во Прилеп | 740 | 810. | Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работниците на Работничкиот универзитет „Моше Пијаде“ – Кавадарци | 744 |
| | | | 811. | Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работниците на ПОС ПУ – Ветеринарна станица „Песјак“ – Македонски Брод | 744 |
| | | | 812. | Одлука за именување претставници на Републиката во Работничкиот совет на РО ОУ „Манчу Матак“ село Кривопаштани – Прилеп | 744 |
| | | | 813. | Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Јосип Броз Тито“ с. Жировница – Гостивар | 745 |
| | | | 814. | Одлука за именување претставници на Републиката во Собирот на работните луѓе на Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип | 745 |
| | | | 815. | Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Санде Штерјоски“ – Кичево | 745 |

816.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Страшо Пинџур“ село Јосифово – Валандово	745	835.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на РО за згрижување и воспитување на деца „8 Март“ Скопје	749
817.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Училишниот центар за насочено образование „Таки Даскалот“ Битола.	745	836.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Средношколскиот дом „Томе Стефановски“ – Сеник“ – Скопје	750
818.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Кирил и Методиј“ – Свети Николе.	746	837.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Специјалното основно училиште „Д-р Златан Сремац“ Кисела Вода Скопје	750
819.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Албанската драма при Театарот на народностите – Скопје	746	838.	Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 2/95 од 17 мај 1995 година.	750
820.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Кочо Рацин“ с. Петровец Гази Баба – Скопје	746	839.	Решение на Уставниот суд на Република Македонија, У. бр. 176/95 од 24 мај 1995 година.	752
821.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Васил Главинов“ Чаир – Скопје	746	840.	Одлука за ограничување на порастот на денарските пласмани на банките и на штедилниците во III-то тримесечје од 1995 година	753
822.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ОУ „Никола Вапцаров“ Чаир – Скопје	747	841.	Одлука за издавање и продавање на благајнички записи на Народна банка на Република Македонија номирани во девизи.	754
823.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на Турската драма при Театарот на народностите – Скопје	747	842.	Одлука за готовинските денарски парични текови	754
824.	Одлука за именување претставници на Републиката во Советот на ЦОУ „Марко Цепенков“ Ст. Зелениково – Кисела Вода – Скопје	747	843.	Одлука за изменување на Одлуката за спроведување на аукција на депозити меѓу банките и Народна банка на Република Македонија	755
825.	Одлука за избор на член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Установата за народна култура „Илинденски денови“ Битола	747	844.	Одлука за дополнување на Одлуката за аналитичките сметки во Контниот план за банките.	755
826.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Методи Митевски – Брацо“ село Лозово – Свети Николе	747	845.	Одлука за дополнување на Одлуката за документацијата и обрасците за остварување на правата на поврати на царините и другите усвоени давачки и за други мерки за поттикнување на извозот.	755
827.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Работничкиот универзитет „Моша Пијаде“ – Кавадарци.	748	846.	Одлука за издавање јубилејни ковани пари од 1, 2 и 5 денари со ознака „ФАО“ и за нивните основни белези.	757
828.	Одлука за именување членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Димката Габерот“ с. Ваташа – Кавадарци.	748	847.	Одлука за пуштање во оптек ковани пари од 1, 2 и 5 денари со ознака „ФАО“	757
829.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Градската библиотека „Борка Талески“ – Прилеп	748		Исправка на Одлуката за дополнување на Одлуката за определување на земјоделските и прехранбените производи за кои, при увозот претпријатијата и другите прани лица плаќаат посебна давачка	757
830.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на ПОС ПУ Ветеринарна станица „Песјак“ – Македонски Брод.	748		Исправка на Одлуката У. бр. 282/93 („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/95.)	757
831.	Одлука за избор на член на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во Историскиот музеј во Крушево	749		Фармацевтска комора на Македонија	
832.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган во Заводот за заштита на спомениците на културата и Музеј – Штип	749	30.	Статут на Фармацевтската комора на Македонија (пречистен текст)	758
833.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Економското училиште „Јане Сандански“ – Битола.	749	31.	Правилник за начинот и постапката за издавање и одземање лиценца за работа	758
834.	Одлука за избор на членови на Конкурсната комисија за именување индивидуален работоводен орган на Машинското училиште „Годе Делчев“ – Скопје	749	32.	Правилник за утврдување на одговорноста и начинот на работата и водењето на постапката на судот на честа и обвинителот.	763
			33.	Кодекс на професионални етички должности и права на фармацевтите на Македонија	765
				Исправка на коефициентите за порастот на цените и порастот на трошоците на животот во Република Македонија за месец април 1995 година	768